



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Sluzbeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 8 јуни 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

276.

Врз основа на член 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

1. Во Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71 и 57/71) во точка 1 став 1 ред. бр. 84, 85 и 86 се бришат.

По ред. бр. 93 се додаваат 14 нови редни броеви, кои гласат:

„Реден број“	Тарифен број од Царинската тарифа	Наименување
1	2	3
94	02.06/2в	Месо козјо и овчо, суво
95	04.06	Мед природен
96	05.04/1а	Црева солени
97	05.07/1	Пердув и мек пердув
98	24.02/2	Цигари
99	25.22	Вар жива, вар гаснета и хидраулична вар, освен калциум оксид и хидроксид
100	48.03/26	Тешко пропустлива хартија, друга
101	48.05/2	Брановит картон
102	48.13/1	Индиго-хартија
103	48.21/6а	Крпи за лице, сервиети и чаршафи, од хартија
104	68.02	Камен обработен за споменици или градби и изработки од овој камен (вклучувајќи и коцкички за мозаик), освен стоките од тар. бр. 68.01 или од глава 69
105	69.07	Плочи за подови, плочи за огништа—камини и плочи за облагање сидови, негледосани и неглазирани
106	69.08	Плочи за подови, плочи за огништа—камини и плочи за облагање сидови, гледосани или глазирани
107	85.08/4	Свекици за мотори“.

2. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на работите на увозот на стоките што се склучени и пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 83
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

277.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72 и 26/72) по точка 3н се додава нова точка 3о, која гласи:

„3о. Организациите на здружениот труд што произведуваат амбалажа од бел лим можат своите постојни продажни цени на тие производи да ги зголемат најмногу до 13,3%.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка организациите на здружениот труд чии продажни цени на амбалажата од бел лим се значително пониски од општото ниво на постојните продажни цени на таквите производи на повеќето од другите производители можат своите постојни продажни цени да ги зголемат до 13,3% над тоа општо ниво што ќе го утврди Сојузниот завод за цени.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 84
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

278.

Врз основа на член 3 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64, 35/65, 20/69 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1972 ГОДИНА

1. Основот за одредување на боречкиот додаток во 1972 година се утврдува во износ од 1.430 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 85
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

279.

Врз основа на член 19 став 2, член 20 ст. 1 и 2 и член 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ, ТРАКТОРИ И ОПРЕМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД УВОЗ

1. На работните организации за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема, за 1972 година, покрај износот на глобалната девизна квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/71) им се утврдува и дополнителен износ на глобалната девизна квота во височина од 17.000.000 динари, во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, за увоз на резервни делови и репродукциони материјали што служат за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и земјоделска опрема.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука се врши според одредбите на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 86
31 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

280.

Врз основа на член 20 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70 и 58/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ

1. Во Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66,

48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/72) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 04.01/3 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„04.03/1 Путер свеж“;

2) по тар. број 22.03 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„22.05 Вина“;

3) по тар. број 22.06 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„22.07 Превриени пијачки

22.09/4 до 10 Ликери, алкохолни пијачки и концентрирани екстракти за производство на пијачки“;

4) по тар. број 27.10 Брајшток се додава нов тарифен број, кој гласи:

„27.10/3а Керозин“;

5) по тар. број 27.10/5 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„27.10/7 Гориво за млазни авиони“;

6) по тар. број 32.13 се додаваат пет нови тарифни броеви, кои гласат:

„33.01/1 Цитронско портокалово и мандариново растително етерично масло

33.01/2 и 3 Синтетички миризливи материи и концентрати што се употребуваат во парфимерија и во индустријата за храна и пијачки

33.06 Парфимериски козметички и тоалетни препарати

33.06/2а и 2в Препарати за одржување и нега на кожата

33.06/3, 4, 5 и 8 Ружеви, шминки и лакови за нокти до 12 Препарати за коса и кремове за бречење“;

7) по тар. број 37.02 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„38.07/1 Терпентинско масло

38.08/1 Калофониум“;

8) по тар. број 38.11 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„38.12/3 Полиаксистилен“;

9) По тар. број 39.01 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„39.07/12 Пластични метлички за скијачка скокалица“;

10) по тар. број 48.01 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„48.16/2 Пластифицирани кутии“;

11) по тар. број 48.21 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„49.01/3 Изданија на југословенски издавачи печатени во странство на јазиците на народите на Југославија, освен книгите од областа на уметноста (општи и ликовни) и на урбанизмот и уметничките фотографии

49.09 Поштенски разгледници и честитки“;

12) по тар. број 49.11/1 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„49.11/4 Проспекти и други материјали за реклами“;

13) по тар. број 70.20 се додаваат четири нови тарифни броја, кои гласат:

„71.01 до 71.03 Бисери, скапоцени и полускапоцени камења
71.04 Прав од природни или од вештачки скапоцени или полускапоцени камења за индустриски цели“;

14) по тар. број 73.29/2 и 3 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„73.29/4 Заштитни синцири за гуми за кипери, дампера и за натоварувачи на руди“;

15) по тар. број 73.30 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„73.36/16 Обработен регулатор на воздух, шаржери и заштитни видови за печки на масло“;

16) по тар. број 76.07 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„76.16/2 Специјални навртки за кујнска вага“;

17) по тар. број 82.01 до 82.13 и 82.15 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„82.14/1 и 2 Позлатен и посребрен прибор за јадење“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 87

31 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

281.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА СТОКИ СПОРЕД ЛИСТАТА „Д“ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРОТОКОЛ КОН СПОГОДБАТА ЗА ЛОКАЛНА РАЗМЕНА ПОМЕЃУ ПОГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ БУЕ, КОПЕР, СЕЖАНА, НОВА ГОРИЦА И ТРСТ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви од Царинската тарифа ќе се применува царинската стапка „Слободно“:

Тарифен број	Наименување	До вредноста во милиони динари
1	2	3
04.04/1	Сирења	1,14
06.01/1	Семиња, садници и нивни делови: главици, грутки, корења и ризоми за расад	1,14

1	2	3
06.02/1 и 2	Резници и садници	4,30
08.02/1	Портокали и мандарини	4,30
08.02/2а	Лимони	2,87
12.03	Семиња за сеидба	2,87
15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани	
	Ех.	
	Јастиви масла	1,43
17.04/1	Бонбони	
17.04/2	Екстракти од слатко дрво	
17.04/4	Други производи од шеќер, без какао	0,28
22.03	Пиво	0,57
22.05/3	Десертни вина од сите видови	0,57
22.06	Вермут	
28.01, 28.04, 28.06, 28.07, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.26, 28.27, 28.28, 28.30, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.35, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40/1, 2 и 3а), б), в), г), 28.41, 28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48, 28.49, 28.50, 28.51, 28.52, 28.53, 28.54, 28.55, 28.56, 28.57, 28.58 (со наменувањето на стоките кон тие тарифни броеви)		4,30
29.01, 29.02, 29.03, 29.04, 29.05, 29.06, 29.07, 29.08, 29.09, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.31, 29.32, 29.33, 29.36, 29.37, 29.41, 29.42, 29.43, 29.45 (со наменувањето на стоките кон тие тарифни броеви)		
30.01	Жлезди и други органи за органотерапевтски потреби, сушени, во прав или не; органотерапевтски екстракти од жлезди и други органи или од нивни секрети; други животински материи приготвени за терапевтски или профилактички потреби, неспоменати ниту опфатени на друго место	
30.02	Серуми на имунизирани животни или луѓе, микробиолошки вакцини, токсини, култури на микроби и слични производи	
30.03	Готови лекови, вклучувајќи ги и ветеринарните готови лекови	
30.04	Вата, газа, ленти и слични предмети во пакување за продажба на мало за медицински потреби	
30.05	Други фармацевтски стоки	
31.02	Азотни ѓубриња, минерални или хемиски	
31.03	Фосфорни ѓубриња, минерални или хемиски	
31.04	Калиумови ѓубриња, минерални или хемиски	
31.05	Други ѓубриња	2,29
32.04	Материи за бојосување од растително потекло	

1	2	3	1	2	3
32.05/2 и 4	Синтетички органски материи за бојосување		73.13	Лимови и плочи од железо или челик Ех. Бели декапирани лимови	7,17
32.06	Лакови за бојосување		73.14	Жици од железо или челик, обложени или не, но не изолирани	0,28
32.07	Други материи за бојосување		73.29/2 и 3	Синцири и пивни делови, котвени и за дигање бродски товари, за влечење и теглење бродови Ех. Синцири котвени за чунови	
32.08	Приготвени пигменти, премачкувачки средства, бои, стаклести емајли и глазури, течни глефови и слични производи што се употребуваат во индустријата на керамика, емајл и стакло; ливчиња за обложување; истолчено стакло и други стакла во прав, гранули или мушнички		73.30	Котви — лентери, канци и нивни делови, од железо или челик Ех. Котви — лентери, канци и пивни делови за чунови	
32.09	Фирнис и лакови; водени бои; приготвени водени пигменти за довршување кожи, бои и емајли; пигменти во ленено масло, во вајт-шпирит, во шпирит од терпентин, во фирнис или во други разредувачи; фолии за печат, бои во форми или пакувања за продажба на мало		97.07	Јадици и друг прибор за пецане	
32.10	Бои за сликарство, настава, фирмописци, за нијансирање, за разонода и слично, во таблети, во туби, во шишиња и во слични пакувања, бои во сетови со или без четки, палети или друг прибор	2,29	84.22/5в	Дигалки и витли со опирање, за монтирање на чунови	0,57
32.13/1	Печатарски бои		84.24 и 84.25	Земјоделски машини (од кои самоходните со мотор до 35 KS)	
38.18	Растворувачи и разредувачи за лакови и слични производи	4,30	84.26	Машини за млекарство	10,04
40.11/1в и е	Надворешни, внатрешни, полни 2в и е, и полуполни гуми за трактори 3 и 4 и за приклучни земјоделски машини	0,28	84.43/8	Калапи за леење	
45.01	Природна плута, необработена, кршена, гранулирана или мелена, отпадници од плута		84.60	Леачки кутии за леарници на метали	7,17
45.02	Плута природна во блокови, плочи, листови или ленти		84.61	Арматури, славини, вентили и слични уреди	0,86
45.03	Изработка од природна плута		85.19/6	Прекинувачи, осигурувачи, одводници на пренапон, релеи и слични заштитни уреди за постројки од висок и низок напон	3,73
45.04	Плута агломерирана и изработки од агломерирана плута	0,29		Вкупно:	79,29
53.07	Волнено предиво непригодено за продажба на мало. Волнено предиво (влачено или чешлано), непригодено за продажба на мало. Волнено предиво, пригодно за продажба на мало	5,16		2. Остварувањето на правото на увоз според ова решение се врши врз основа на распределбата што спогодбено ќе ја изврши Групациската за вршење на малограничен промет со Италија во рамките на Сојузната стопанска комора (во понатамошниот текст: Групациската).	
55.05	Памучно предиво, непригодено за продажба на мало			Распределбата од став 1 на оваа точка Групациската ја врши во рамките на вредностите наведена кон секој производ во точка 1 на ова решение, а за тековната година.	
55.06	Памучно предиво, пригодно за продажба на мало	4,67		Увозот по основ на ова решение може да се изврши во тековната година за која е извршена распределбата.	
59.04/8	Канапи, јажиња, ортоми и паламари од друг текстилен материјал			3. За извршената распределба на царинскиот контингент од точка 1 на ова решение Групациската ја известува Сојузната управа за царини, која го утврдува начинот на водењето на евиденцијата за увозот што се врши по овој основ.	
59.05/1а и в	Мрежи за риболов од синтетички и вештачки влакна	2,87		4. При увозот на стоките по основ на ова решение увозникот е должен на царинарницата да ѝ поднесе писмена изјава од корисникот за тоа дека стоките што се увезуваат ќе бидат пуштени во малопродаен промет на подрачјето на зоните Бие, Копер, Сежана и Нова Горица, односно употребени како репродукционен материјал за индустриска преработка на тоа подрачје.	
69.10	Сливници, лавабоа и слични санитарни производи за домаќинството — од порцелан и керамика	8,61		5. Ако производите за широка потрошувачка, увезени врз основа на ова решение се повлекуваат од малопродаен промет на подрачјето на зоните Бие, Копер, Сежана и Нова Горица заради трговска продажба на другото подрачје на земјата, царината се наплатува во смисла на член 19 од Законот за Царинската тарифа.	
				6. При увозот на производите од точка 1 од ова решение постапката на царинењето се спроведува на начинот предвиден со важечките прописи за увоз на стоки.	

7. Правото на увоз на производи според ова решение се гасне со истекот на календарската година за оние количини што се распределени согласно со точка 2 на ова решение за тековната година, а не ја минат царинската линија во текот на таа година.

8. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-5188/1
29 мај 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

282.

Врз основа на член 50, во врска со член 4 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВЕНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА

1. Се пропишува единствена стандардна класификација на занимањата заради примена во статистичките истражувања од страна на органите и организациите надлежни за вршење на статистичките истражувања.

2. Единствената стандардна класификација на занимањата е отпечатена кон ова решение и е негов составен дел.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-2011
28 април 1972 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

ЕДИНСТВЕНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА

I

ГРУПИ ЗАНИМАЊА

СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ

(ги опфаќа видовите 01 до 03)

РУДАРИ, ИНДУСТРИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ

(ги опфаќа видовите 04 до 35)

РАБОТНИЦИ ВО ТРГОВИЈАТА

(го опфаќа видот 36)

РАБОТНИЦИ ВО УСЛУГИ

(ги опфаќа видовите 37 до 40)

ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА

(ги опфаќа видовите 41, 42)

УПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ

(ги опфаќа видовите 43 до 45)

РАКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ

(ги опфаќа видовите 46 до 48)

СТРУЧЊАЦИ И УМЕТНИЦИ
(ги опфаќа видовите 49 до 56)
ДРУГИ ЗАНИМАЊА
(ги опфаќа видовите 57, 58)
РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ
(го опфаќа видот 99)

VIII

IX

X

II

ВИДОВИ ЗАНИМАЊА

- 01 СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ
- 02 РИВАРИ И ЛОВЦИ
- 03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ
- 04 РУДАРИ
- 05 ПРОИЗВЕДУВАЧИ И ОБРАБОТУВАЧИ НА МЕТАЛИ
- 06 ОБЛИКУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА МЕТАЛИ
- 07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ
- 08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
- 09 ЈУВЕЛИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ
- 10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ, ЕЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРИ
- 11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ
- 12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ
- 13 ОБРАБОТУВАЧИ НА ДРВО
- 14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО
- 15 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ
- 16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ
- 17 ОБРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО
- 18 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО
- 19 ЧЕВЛАРИ
- 20 ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ
- 21 ОБРАБОТУВАЧИ НА КАМЕН
- 22 ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ
- 23 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ БОЈАЦИИ
- 24 БОЈАЦИИ
- 25 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ХАРТИЈА
- 26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ
- 27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРАБОТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ
- 28 ОБРАБОТУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТУТУН
- 29 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
- 30 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПИЈАЧКИ
- 31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТНИЦИ
- 32 РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И УРЕДИ
- 33 РАКУВАЧИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ МАШИНИ
- 34 РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
- 35 РАКУВАЧИ СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ
- 36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ
- 37 УГОСТИТЕЛИ
- 38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО
- 39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ЧИСТОТА
- 40 ДРУГИ УСЛУЖНИ РАБОТНИЦИ
- 41 ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА
- 42 ВОЕНИ ЛИЦА
- 43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ
- 44 РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, БЛАГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ
- 45 РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РАБОТИ НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ
- 46 ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА И ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ И УПРАВНИ ОРГАНИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ

- 47 ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ)
- 48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ДЕЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА, НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ
- 49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И СРОДНИ
- 50 СТРУЧЊАЦИ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
- 51 СТРУЧЊАЦИ ПО СООБРАЌАЈ
- 52 СТРУЧЊАЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
- 53 СТРУЧЊАЦИ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
- 54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ
- 55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ
- 56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТНИЦИ
- 57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
- 58 ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ
- 99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ

III

ПОДВИДОВИ ЗАНИМАЊА

- 01 СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ
 - 01.1 Земјоделци
 - 01.2 Овощари и лозари
 - 01.3 Сточари, жививари и сродни
 - 01.4 Ракувачи со селскостопански машини
 - 01.5 Други селскостопанственици
- 02 РИБАРИ И ЛОВЦИ
 - 02.1 Рибари
 - 02.2 Школкари, сунѓерари и сродни
 - 02.3 Ловци
- 03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ
 - 03.1 Сечачи на дрво
 - 03.2 Манипуланти со дрво
 - 03.3 Шумари
 - 03.4 Други шумски работници
- 04 РУДАРИ
 - 04.1 Јамски работници
 - 04.2 Работници на површински коп и во каменоломи
 - 04.3 Длабочински дупчачи
 - 04.4 Облагородувачи на руди
- 05 ПРОИЗВЕДУВАЧИ И ОБРАБОТУВАЧИ НА МЕТАЛИ
 - 05.1 Произведувачи и топачи на метали
 - 05.2 Валачи на метали
 - 05.3 Термички обработувачи на метали
 - 05.4 Други обработувачи на метали
- 06 ОБЛИКУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА МЕТАЛИ
 - 06.1 Обликувачи на метали
 - 06.2 Други обликувачи и преработувачи на метали
- 07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ
 - 07.1 Механичари и монтери на мотори и енергетски уреди
 - 07.2 Механичари и монтери на машини
 - 07.3 Механичари и монтери на индустриски инсталации и уреди
- 07.4 Механичари и монтери на возила
- 07.5 Прецизни механичари
- 07.6 Оружари
- 08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
 - 08.1 Инсталатери на цевоводи
 - 08.2 Инсталатери и составувачи (монтери) на метални јажиња и кабли
 - 08.3 Други работници на изработка и монтирање на метални конструкции
- 09 ЈУВЕЛИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ
 - 09.1 Јувелири и златари
 - 09.2 Бижутери и сродни
- 10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ, ЕЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРИ
 - 10.1 Електромеханичари и електричари
 - 10.2 Електроничари-механичари
 - 10.3 Составувачи на електрични и електронски апарати и делови
 - 10.4 Електроинсталатери и монтери на водови
 - 10.5 Ракувачи со радио, телевизиски и со други видео-акустични уреди
- 11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ
 - 11.1 Керамичари
 - 11.2 Произведувачи на тули и Керамиди
 - 11.3 Произведувачи на стакло
 - 11.4 Обработувачи на стакло
- 12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ
 - 12.1 Ракувачи со уреди за механичка обработка на сировини во хемиското производство
 - 12.2 Ракувачи со печки и апарати за термичко-хемиска обработка
 - 12.3 Ракувачи со уреди за филтрирање
 - 12.4 Ракувачи со уреди за дестилација (со исклучок на рафинирање на нафта)
 - 12.5 Ракувачи со уреди за рафинација и екстракција (со исклучок на рафинирање на нафта)
 - 12.6 Ракувачи со уреди за рафинирање на нафта
 - 12.7 Други ракувачи со уреди во хемиското и сродно производство
 - 12.8 Контролори и лаборанти во хемиското производство
- 13 ОБРАБОТУВАЧИ НА ДРВО
 - 13.1 Работници на термичко-хемиска обработка на дрво
 - 13.2 Работници на механичка обработка на дрво
 - 13.3 Други работници на обработка на дрво
- 14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО
 - 14.1 Столари
 - 14.2 Ракувачи со машини за обликување на дрво
 - 14.3 Други обликувачи на дрво
- 15 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ
 - 15.1 Подготвувачи на текстилни влакна
 - 15.2 Предачи и мотачи на текстилни влакна
 - 15.3 Дотерувачи на ткајачки и плетачки машини
 - 15.4 Ткајачи на текстил
 - 15.5 Плетачи на текстил

15.6	Доработувачи на текстил	26	ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ
15.7	Други произведувачи на текстил	26.1	Словослагачи
15.8	Моделисти во производството на текстил	26.2	Печатарски машинисти
16	ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ	26.3	Стереотиписти и галванопластичари
16.1	Кројачи по мера	26.4	Печатарски гравери
16.2	Шаблонери и режачи на текстил	26.5	Репродукциони фотографии и кописи во печатарството
16.3	Шијачи	26.6	Фотолаборанти
16.4	Нараквичари	26.7	Книгоподврзувачи
16.5	Шанкари	26.8	Други работници во печатарството и сродни
16.6	Тапетари	27	ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРАБОТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ
16.7	Други преработувачи на текстил	27.1	Картонажери и изработувачи на хартиена конфекција
17	ОБРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО	27.2	Изработувачи на фото-фолии и фото-хартија
17.1	Подготвувачи на кожа и крзно	28	ОБРАБОТУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТУТУН
17.2	Обработувачи на кожа и крзно	28.1	Обработувачи на тутун
18	ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО	28.2	Преработувачи на тутун
18.1	Кројачи на кожа и изработувачи на кожена облека	29	ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
18.2	Крзнари	29.1	Мелничари и сродни
18.3	Други преработувачи на кожа и крзно	29.2	Произведувачи на шеќер
19	ЧЕВЛАРИ	29.3	Месари и сродни
19.1	Чевлари рачно	29.4	Работници на конзервирање прехранбени производи
19.2	Индустриски изработувачи на обувки	29.5	Млекари и сродни
20	ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ	29.6	Пекари и тестенинари
20.1	Ракувачи со машини за производство на предмети од каучук и гума (со исклучок на пнеуматика)	29.7	Слаткари и произведувачи на слатки
20.2	Произведувачи и вулканизери на пнеуматика	29.8	Преработувачи на кафе, какао, чај и произведувачи на зачини
20.3	Преработувачи на пластични маси	29.9	Произведувачи на масла за јадење и на растителни масти
21	ОБРАБОТУВАЧИ НА КАМЕН	30	ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПИЈАЧКИ
21.1	Клепачи	30.1	Пивари
21.2	Камеворесци	30.2	Винари
22	ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ	30.3	Произведувачи на ракија и други алкохолни дестилати
22.1	Сидари	30.4	Други произведувачи на пијачки
22.2	Делкачи и сродни	31	ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТНИЦИ
22.3	Бетонирци и терадери	31.1	Изработувачи и поправачи на музички инструменти
22.4	Покривопокривачи	31.2	Кошничари
22.5	Поплочувачи и сродни	31.3	Изработувачи на четки, метли и сродни
22.6	Гипсари и фасадери	31.4	Изработувачи на играчки
22.7	Изолатери	31.5	Обработувачи на плута
22.8	Стаклоресци	31.6	Произведувачи на свеќи и сродни
22.9	Други градежни работници	32	РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И УРЕДИ
23	ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ	32.1	Ракувачи со уреди за производство и пренос на енергија
23.1	Произведувачи на цемент, вар, гипс и други инфузорни сировини	32.2	Ракувачи со други стабилни енергетски и други уреди
23.2	Изработувачи на предмети од цемент, камен, азбест и слично	33	РАКУВАЧИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ МАШИНИ
24	БОЈАЦИИ	33.1	Ракувачи со справи за копање
24.1	Градежни бојации	33.2	Ракувачи со други градежни машини
24.2	Други бојации	34	РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
25	ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ХАРТИЈА	34.1	Екипаж на палуба и бродари-дагари
25.1	Приготвувачи на хартиена маса	34.2	Екипаж на машинарници
25.2	Ракувачи со машини за производство на хартија		
25.3	Други произведувачи на хартија и сродни		

34.3	Машиноводители и ложачи на локомотиви	44.2	Работници на благајнички и сродни работи
34.4	Кочничари, свртничари и маневристи	44.3	Работници на работи на ракување со инвентар
34.5	Возачи на моторни возила		
34.6	Кочиции и арабаџии	45	РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РАБОТИ НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ
34.7	Други работници на сообраќајни средства и уреди	45.1	Раководители на сообраќајот и врските
35	РАКУВАЧИ СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ	45.2	Возоводители и сроден персонал
35.1	Ракувачи со дигалки	45.3	Поштари и курири
35.2	Носачи	45.4	Ракувачи со телекомуникациони средства во сообраќајот
35.3	Складишни работници	46	ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА И ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ И УПРАВНИ ОРГАНИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ
36	ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ	46.1	Членови на претставнички тела на постојани должности
36.1	Организатори на промет со стока и сродни	46.2	Изборни функционери на политичко-извршни и управни органи на постојани должности
36.2	Продавачи и посредници	46.3	Раководители на правосудни установи
36.3	Магацинери и манипуланти со стока	46.4	Други функционери на органи на собранија и на извршни совети на постојани должности
37	УГОСТИТЕЛИ	47	ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ)
37.1	Раководители на угостителски единици (со исклучок на директори на угостителски претпријатија)	47.1	Директори и други раководители на стопански организации
37.2	Приготвувачи на храна	47.2	Раководители на установи за образование и воспитание (со исклучок на директори на училишта)
37.3	Келнери и сродни	47.3	Раководители на културни и сродни установи
37.4	Други работници на угостителски услуги	47.4	Раководители на здравствени установи
38	РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО	47.5	Раководители на научни и сродни организации
38.1	Фризери и сродни	47.6	Раководители на домови, интернати и сродни стационарни установи (освен здравствени)
38.2	Козметичари, масери, шминкери и сродни	47.7	Раководители на други работни организации (со исклучок на работни организации на претставнички тела и на нивни извршни органи)
39	РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ЧИСТОТА	48	РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ДЕЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА, НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ
39.1	Настојници на згради и куќен помошен персонал	48.1	Функционери и други раководители на постојани должности во комори, деловни и сродни здруженија
39.2	Чистачи, перачи и пеглачи на горна и долна облека	48.2	Функционери и други раководители на постојани должности во општествено-политички организации
39.3	Опачари	48.3	Функционери и други раководители на постојани должности во стручни и други општествени организации
39.4	Други работници на одржување чистота	49	СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И СРОДНИ
40	РАБОТНИЦИ НА ДРУГИ УСЛУГИ	49.1	Хемичари, физичари и стручњаци по сродни науки
40.1	Погребници и сродни	49.2	Техничари по хемиски, физички и сродни науки
40.2	Работници на други услуги	50	СТРУЧЊАЦИ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
41	ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА	50.1	Инженери по градежништво и сродни
41.1	Персонал на милиција	50.2	Електроинженери и сродни
41.2	Криминалисти	50.3	Машински инженери и сродни
41.3	Чувари и редари	50.4	Рударски инженери и сродни
41.4	Пожарникари	50.5	Инженери технологи
42	ВОЕНИ ЛИЦА	50.6	Инженери по организација
42.1	Воени лица	50.7	Техничари по технички, технолошки и сродни науки
43	РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ		
43.1	Работници на управни работи		
43.2	Работници на административни и општи работи		
43.3	Работници на работи на известување на странки и патнички услуги		
43.4	Ракувачи со машини за обработка на податоци		
43.5	Работници на други административни и сродни работи		
44	РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, БЛАГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ		
44.1	Работници на финансиски и сметководствени работи		

51	СТРУЧЊАЦИ ПО СООБРАЌАЈ	01.12	Градинари
51.1	Инженери по сообраќај и сродни	01.13	Цветоградинари и цвеќари
51.2	Сообраќајни техничари	01.19	Други земјоделци
52	СТРУЧЊАЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ	01.2	Овоштари и лозари
52.1	Биолози, ветеринари, агрономи и сродни	01.20	Работоводители во овоштарството и лозарството
52.2	Техничари по природни науки	01.21	Овоштари
53	СТРУЧЊАЦИ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ	01.22	Лозари
53.1	Лекари	01.23	Расадничари во овошни и лозни расадници
53.2	Фармацеути	01.3	Сточари, живинари и сродни
53.3	Медицински и здравствени техничари	01.30	Работоводители во сточарството, живинарството и сродни
53.4	Забари	01.31	Сточари — одгледувачи на добиток и произведувачи на млеко
53.5	Болничари и друг помошен медицински персонал	01.32	Живинари
54	ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ	01.33	Пчелари и сродни
54.1	Математичари, статистичари и сродни	01.34	Одгледувачи на дивеч
54.2	Статистички и сродни техничари	01.39	Други одгледувачи на животни, живина и сродни
54.3	Економисти, финансиски и сродни стручњаци	01.4	Ракувачи со селскостопански машини
54.4	Економски и финансиски техничари	01.40	Работоводители на селскостопанска механизација
54.5	Правници	01.41	Ракувачи со селскостопански машини
54.6	Стручњаци по хуманитарни науки	01.5	Други селскостопанственици
54.7	Филолози и сродни	01.50	Други работоводители во селското стопанство
54.8	Стручњаци докуменалисти	01.51	Работници на заштита на земјоделски култури
54.9	Новинари и новинарски соработници	01.52	Работници на наводнување
55	НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ	01.59	Селскостопанственици нераспоредени на друго место
55.1	Наставен персонал на универзитетите, високите и вишите школи	02	РИБАРИ И ЛОВЦИ
55.2	Наставен персонал на други школи (училишта)	02.1	Рибари
55.3	Друг наставен персонал	02.10	Рибарски работоводители
56	УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТНИЦИ	02.11	Рибари на море
56.1	Литерати и литературни критичари	02.12	Слатководни рибари
56.2	Сценски уметници и сценски соработници	02.13	Рибничари и одгледувачи на риба
56.3	Музичари и музички соработници	02.2	Школкари, сунѓерари и сродни
56.4	Кореографи и играчи	02.20	Работоводители собирачи на ловина во вода и на брегови
56.5	Ликовни уметници и ликовни соработници	02.21	Школкари
56.6	Артисти и забавувачи	02.22	Сунѓерари и коралари
57	РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА	02.29	Други собирачи на ловина во вода и на брегови
57.1	Стручно-педагошки персонал во областа на физичката култура	02.3	Ловци
57.2	Професионални спортисти	02.30	Работоводители во ловството
58	ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ	02.31	Ловци
58.1	Професионални верски работници	02.39	Други работници во ловството
99	РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ	03	ШУМСКИ РАБОТНИЦИ
99.1	Работници без постојано занимање	03.1	Сечачи на дрво
99.2	Нестручни работници нераспоредени на друго место	03.10	Работоводители на сеча на дрво
99.3	Работници што не можат да се групираат по занимање	03.11	Сечачи на дрво
		03.12	Делкачи на стебла
		03.2	Манипуланти со дрво
		03.20	Работоводители на манипулација со дрво
		03.21	Изнесувачи (извезувачи) на дрво
		03.22	Мерачи и проценувачи на дрво
		03.3	Шумари
		03.30	Работоводители и надзорници во шумарството
		03.31	Шумари
		03.32	Одгледувачи на шуми
		03.4	Други шумски работници
		03.41	Јагленари и смолари
		03.42	Собирачи на шумски плод

IV

ПОДГРУПИ ЗАНИМАЊА

01 СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ

01.1 Земјоделци

01.10 Работоводители во земјоделство

01.11 Поледелци

- 03.43 Чувари на шуми и гасачи на шумски пожари
03.44 Други шумски работници
- 04 РУДАРИ
- 04.1 Јамски работници
- 04.10 Јамски рабoтoвoдители и надзорници
04.11 Јамски копачи и дупчачи
04.12 Јамски минери
04.13 Извезувачи и други транспортни работници во јама
04.19 Други јамски работници
- 04.2 Работници на површински коп и во камсно-ломи
- 04.20 Работоводители и надзорници на површински коп
04.21 Површински копачи
04.22 Минери на површински коп
04.23 Извезувачи и други транспортни работници на површински коп
04.29 Други работници на површински коп
- 04.3 Длабочински дупчачи
- 04.30 Работоводители и надзорници на длабочинско дупчење
04.31 Длабочински дупчачи
04.39 Други работници на длабочинско дупчење
- 04.4 Облагородувачи на руди
- 04.40 Работоводители и надзорници на облагородувачи на руди
04.41 Флотери на руди
04.42 Сепаратори на руди
04.43 Сушачи и пржачи на руди
04.44 Мелачи и дробачи на руди
04.49 Други облагородувачи на руди
- 05 ПРОИЗВЕДУВАЧИ И ОБРАБОТУВАЧИ НА МЕТАЛИ
- 05.1 Произведувачи и тоначи на метали
- 05.10 Работоводители и надзорници во производството на метали
05.11 Ракувачи со металуршки печки
05.12 Рафинери на метали
05.13 Електролизери на метали
05.14 Топилничари и предгревачи во преработка на метали
05.15 Леари
05.16 Јадрари и калапари на метални одливки
05.17 Послужувачи на металуршки печки
05.18 Контролори во производството на метали
05.19 Други работници во производството и леењето на метали
- 05.2 Валачи на метали
- 05.20 Работоводители на валање на метали
05.21 Валаљничари на метали
05.22 Извлекувачи на метали
05.23 Истиснувачи на метали
- 05.3 Термички обработувачи на метали
- 05.30 Работоводители на термичка обработка на метали
05.31 Загревачи на метали
05.32 Усвитувачи на метали
05.33 Калилничари
05.34 Заварувачи и режачи на метали
- 05.4 Други обработувачи на метали
- 05.40 Други рабoтoвoдители на обработка на метали
05.41 Лемачи
05.42 Галванизери
05.43 Калаисувачи
05.44 Емајлери
05.45 Метализери
05.46 Други обработувачи на метали
- 05.47 Работници на помошни работи во обработка на метали
05.48 Контролори во обработка на метали
- 06 ОБЛИКУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА МЕТАЛИ
- 06.1 Обликувачи на метали
- 06.10 Работоводители на обликување на метали
06.11 Ковачи
06.12 Алатничари и моделари на алати
06.13 Бравари
06.14 Металостругари
06.15 Металоглодачи
06.16 Металорендачи и металодлабачи
06.17 Металодупчачи
06.18 Металорежачи
06.19 Контролори на обликување метали
- 06.2 Други обликувачи и преработувачи на метали
- 06.20 Работоводители на преработка на метали
06.21 Металобрусачи и мазначи на метали
06.22 Металоострачи
06.23 Армирачи
06.24 Лимари
06.25 Металоплетачи и металоткајачи
06.26 Пресери на метали
06.27 Други преработувачи на метали, машински
06.28 Други преработувачи на метали, рачно
- 07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ
- 07.1 Механичари и монтери на мотори и енергетски уреди
- 07.10 Работоводители на монтажа и одржување на мотори и енергетски уреди
07.11 Механичари и монтери на мотори со внатрешно согорување
07.12 Механичари и монтери на парни машини и турбини
07.13 Механичари и монтери на хидротурбини
07.14 Контролори во производството, склопувањето и одржувањето на мотори и енергетски уреди
- 07.2 Механичари и монтери на машини
- 07.20 Работоводители на изработка, монтажа и одржување на машини
07.21 Механичари и монтери на машини алатки
07.22 Механичари и монтери на земјоделски машини
07.23 Механичари и монтери на рударски машини
07.24 Механичари и монтери на градежни машини и машини за земјени работи
07.25 Механичари и монтери на текстилни машини
07.26 Механичари и монтери на печатарски машини
07.27 Механичари и монтери за канцелариски машини
07.28 Контролори во производството, склопувањето и одржувањето на машини
07.29 Други механичари и монтери на машини
- 07.3 Механичари и монтери на индустриски инсталации и уреди
- 07.30 Работоводители на изработка, монтажа и одржување на индустриски инсталации и уреди
07.31 Механичари и монтери на уреди за греење, разладни и клима — уреди
07.32 Механичари и монтери на дигалки и пренесувалки
07.33 Механичари и монтери на пумпи и црпки
07.34 Механичари и монтери на регулациони и сигурносни инсталации и уреди
07.35 Механичари и монтери на металуршки постројки

- 07.36 Механичари и монтери на пнеуматски уреди и инсталации
- 07.37 Контролори на индустриски инсталации и уреди
- 07.39 Други механичари и монтери на индустриски уреди и инсталации
- 07.4 Механичари и монтери на возила
- 07.40 Работоводители на производство, монтажа и одржување на возила
- 07.41 Механичари и монтери на авиони
- 07.42 Механичари и монтери на друмски моторни возила
- 07.43 Механичари и монтери на шински возила
- 07.44 Механичари и монтери на пловни објекти
- 07.45 Контролори во производството, монтажата и одржувањето на возила
- 07.49 Други механичари и монтери на возила
- 07.5 Прецизни механичари
- 07.50 Работоводители на прецизна механика
- 07.51 Часовничари
- 07.52 Прецизни механичари и монтери на оптички апарати
- 07.53 Прецизни механичари и монтери на мерни инструменти
- 07.54 Прецизни механичари и монтери на медицински инструменти и апарати
- 07.55 Контролори на прецизна механика
- 07.6 Оружари
- 07.60 Работоводители оружари
- 07.61 Пушкари
- 07.62 Механичари на артилериско оружје
- 07.63 Механичари и монтери на проектили
- 07.64 Контролори на производство, монтирање и одржување на оружје
- 08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
- 08.1 Инсталатери на цевоводи
- 08.10 Работоводители инсталатери
- 08.11 Инсталатери на водовод и канализација
- 08.12 Инсталатери на пливоводи
- 08.13 Инсталатери на уреди за греење
- 08.14 Контролори на цевоводи и на цевоводни инсталации
- 08.19 Други инсталатери на цевоводи
- 08.2 Инсталатери и составувачи (монтери) на метални јажиња и кабли
- 08.20 Работоводители монтери и инсталатери на метални јажиња и кабли
- 08.21 Составувачи на метални јажиња и кабли
- 08.22 Инсталатери на метални јажиња и кабли летилки
- 08.23 Инсталатери и составувачи на метални јажиња и кабли на уредите на извориштата на нафта и гас
- 08.24 Инсталатери и составувачи (монтери) на метални јажиња и кабли на мостови што висат
- 08.29 Други инсталатери и составувачи на метални јажиња и кабли
- 08.3 Други работници на изработка и монтирање метални конструкции
- 08.30 Други работоводители на изработка и монтирање метални конструкции
- 08.31 Конструкциони бравари
- 08.32 Трасери на метални конструкции
- 08.33 Котлари
- 08.34 Заковувачи
- 08.35 Контролори на изработка на метални конструкции
- 08.39 Други механичари и монтери на метални конструкции
- 09 ЈУВЕЛИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ
- 09.1 Јувелири и златари
- 09.10 Работоводители јувелири и златари
- 09.11 Јувелири
- 09.12 Златари
- 09.2 Бижутери и сродни
- 09.20 Работоводители бижутери
- 09.21 Бижутери
- 09.29 Други изработувачи на бижутерија, сувенири и сродни
- 10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ, ЕЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРИ
- 10.1 Електромеханичари и електричари
- 10.10 Работоводители електричари, електромеханичари, електроничари и електроинсталатери
- 10.11 Електромеханичари и електричари за мотори и генератори
- 10.12 Електромеханичари и електричари за трансформатори и разводни постројки
- 10.13 Електромеханичари и електричари за инструменти
- 10.14 Електромеханичари и електричари за транспортни средства
- 10.15 Контролори електромеханичари и електричари
- 10.19 Други електромеханичари и електричари
- 10.2 Електроничари — механичари
- 10.20 Работоводители електроничари — механичари
- 10.21 Електроничари — механичари за радио и телевизиски предајни станици
- 10.22 Електроничари — механичари за уреди за обработка на податоци, сигнални и насочувачки уреди
- 10.23 Електроничари — механичари за индустриски машини и уреди
- 10.24 Радио и телевизиски електроничари — механичари за приемни апарати
- 10.25 Електроничари — механичари за медицински инструменти и апарати
- 10.26 Контролори електроничари — механичари
- 10.3 Составувачи на електрични и електронски апарати и делови
- 10.30 Работоводители составувачи на електрични и електронски апарати, склопови и делови
- 10.31 Составувачи на електрични и електронски апарати
- 10.32 Составувачи на електронски цевки
- 10.33 Изработувачи на делови за електронски апарати
- 10.34 Намотувачи на калем и трансформатори (виклери)
- 10.35 Изработувачи на акумулатори и галвански елементи
- 10.36 Изработувачи на електроди
- 10.37 Изработувачи на електроинсталационен материјал
- 10.38 Контролори на составување електрични и електронски апарати, склопови и делови
- 10.39 Други изработувачи на електрични делови и склопови
- 10.4 Електроинсталатери и монтери на водови
- 10.40 Работоводители електроинсталатери
- 10.41 Инсталатери и монтери на електрични водови и на уреди за пренос на електрична енергија
- 10.42 Електроинсталатери, монтери и механичари на ТТ уреди

- 10.43 Електроинсталатери и монтери на електро-уреди на возила
 10.44 Контролори на електроинсталации и уреди
 10.49 Други електроинсталатери и монтери на водови
- 10.5 Ракувачи со радио, телевизиски и со други видео-акустични уреди
 10.51 Ракувачи со предајни радио и телевизиски станици
 10.52 Ракувачи со апарати и уреди за видео-акустични снимања
 10.53 Ракувачи со апарати за озвучување и кино-проекција
- 11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ
- 11.1 Керамичари
 11.10 Работоводители керамичари
 11.11 Моделари на керамика
 11.12 Приготвувачи на суровини за изработка на керамика
 11.13 Обликувачи на керамика и порцелан
 11.14 Токари и брусачи на керамика
 11.15 Пресувачи на керамика
 11.16 Ракувачи со печки за печење керамика и порцелан
 11.17 Сликари и декоратери на керамика
 11.18 Манипуланти во производство на керамика
 11.19 Други произведувачи на керамика и порцелан
- 11.2 Произведувачи на тули и Керамиди
 11.20 Работоводители на производство на тули и Керамиди
 11.21 Обликувачи на тули и Керамиди
 11.22 Ракувачи со печки за тули и Керамиди
 11.23 Манипуланти со суровини во производство на тули и Керамиди
 11.29 Други работници на производство на тули и Керамиди
- 11.3 Произведувачи на стакло
 11.30 Работоводители на производство на стакло
 11.31 Приготвувачи на суровини во производство на стакло
 11.32 Ракувачи со стакларски печки
 11.33 Стаклодувачи
 11.34 Леари на стакло
 11.35 Пресувачи на стакло
 11.36 Валачи, извлекувачи и истанчувачи на стакло
 11.37 Усвитувачи и калители на стакло
 11.38 Ракувачи со машини за производство на стаклена нишка
 11.39 Контролори на производство на стакло
- 11.4 Обработувачи на стакло
 11.40 Работоводители на обработка на стакло
 11.41 Режачи на стакло
 11.42 Брусачи на стакло
 11.43 Мазначи на стакло
 11.44 Гравери на стакло
 11.45 Матирери на стакло
 11.46 Сликари на стакло
 11.47 Контролори на обработка на стакло
 11.49 Други обработувачи на стакло
- 12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ
- 12.1 Ракувачи со уреди за механичка обработка на суровини во хемиското производство
 12.10 Работоводители на механичка обработка во хемиското производство
 12.11 Ракувачи со дробилки и мелници во хемиското производство
 12.12 Ракувачи со мешалки во хемиското производство
- 12.13 Ракувачи со уреди за просевање во хемиското производство
 12.14 Ракувачи со уреди за пресување и валање во хемиското производство
- 12.2 Ракувачи со печки и апарати за термичко-хемиска обработка
 12.20 Работоводители на термичко-хемиска обработка
 12.21 Варачи и топачи во термичко-хемиска обработка
 12.22 Пржачи и печачи во термичко-хемиска обработка
 12.23 Сушачи и отпарувачи во термичко-хемиска обработка
 12.29 Други ракувачи со печки и апарати за термичко-хемиска обработка
- 12.3 Ракувачи со уреди за филтрирање
 12.30 Работоводители на филтрирање во хемиското производство
 12.31 Ракувачи со филтер преси
 12.32 Ракувачи со ротациони филтери
 12.33 Ракувачи со центрифуги
 12.34 Ракувачи со уреди за пречистување сурова нафта
 12.39 Други ракувачи со уреди за филтрирање
- 12.4 Ракувачи со уреди за дестилација (со исклучок на рафинирање на нафта)
 12.40 Работоводители на дестилација во хемиското производство
 12.41 Дестилатери (на дисконтинуирана и континуирана дестилација)
 12.42 Ракувачи со уреди за реакција и конверзија
- 12.5 Ракувачи со уреди за рафинација и екстракција (со исклучок на рафинирање нафта)
 12.50 Работоводители на рафинација и екстракција
 12.51 Рафинери
 12.52 Екстрахери
- 12.6 Ракувачи со уреди за рафинирање нафта
 12.60 Работоводители на рафинирање на нафта
 12.61 Ракувачи со уреди за отстранување на примеси од нафта
 12.62 Дестилатери на нафта
 12.63 Ракувачи со пумпни инсталации во рафинери на нафта
 12.64 Мешачи на бензин
 12.69 Други стручни работници на рафинирање нафта
- 12.7 Други ракувачи со уреди во хемиското и сродно производство
 12.70 Други работоводители во хемиско, фармацевтско и сродно производство
 12.71 Ракувачи со уреди за хемиско белење
 12.72 Ракувачи со уреди за производство на кокс и гас
 12.73 Ракувачи со уреди за електролиза
 12.74 Ракувачи со уреди за производство на синтетички влакна
 12.75 Ракувачи со уреди во фармацевтско производство
 12.76 Ракувачи со уреди за производство на средства за боене
 12.77 Ракувачи со уреди за производство на експлозиви
 12.79 Други ракувачи со уреди во хемиското производство

- 12.8 Контролори и лаборанти во хемиското производство
 12.81 Контролори во хемиско производство
 12.82 Лаборанти во хемиско производство
- 13 ОБРАБОТУВАЧИ НА ДРВО
- 13.1 Работници на термичко-хемиска обработка на дрво
 13.10 Работоводители на термичко-хемиска обработка на дрво
 13.11 Сушачи и парачи на дрво
 13.12 Импрегнатори на дрво
- 13.2 Работници на механичка обработка на дрво
 13.20 Работоводители на механичка обработка на дрво
 13.21 Режачи на дрво
 13.22 Лупачи и режачи на фурнир
 13.23 Ракувачи со машини за лепење на дрво и дрвени плочи
 13.24 Ракувачи со машини за пресување и обликување на дрво и дрвени плочи
- 13.3 Други работници на обработка на дрво
 13.30 Други рабоводители на примарна обработка на дрво
 13.31 Сортирачи на дрво
 13.39 Други работници на примарна обработка на дрво
- 14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО
- 14.1 Столари
 14.10 Работоводители столари
 14.11 Столари за изработка на мебел на парче
 14.12 Градежни столари
 14.19 Други столари
- 14.2 Ракувачи со машини за обликување на дрво
 14.20 Работоводители на машинско обликување на дрво
 14.21 Машински столари
 14.22 Кројачи на дрвена граѓа со машина
 14.23 Дрвостругари и глодачи на дрво
 14.24 Дупчачи на дрво
 14.25 Рендосувачи на дрво и сродни
 14.26 Дотерувачи на машини за обработка на дрво
 14.29 Други обликувачи на дрво на машини
- 14.3 Други обликувачи на дрво
 14.30 Други рабоводители на обликување на дрво
 14.31 Колари и каросеристи
 14.32 Вочвари и качари
 14.33 Моделари — столари
 14.34 Макетари
 14.35 Изработувачи на ситна дрвена галантерија
 14.36 Копаничари и дрворезбари
 14.37 Интарзисти
 14.39 Други обликувачи на дрво
- 15 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ
- 15.1 Подготвувачи на текстилни влакна
 15.10 Работоводители на подготовка на текстилни влакна
 15.11 Сортирачи на текстилни влакна
 15.12 Натопувачи на текстилни влакна
 15.13 Мешачи на текстилни влакна
 15.14 Гребенари и чешлачи на текстилни влакна
 15.15 Извлекувачи на текстилни влакна
 15.16 Претпредачи
 15.17 Контролори во подготовка на текстилни влакна
 15.19 Други подготвувачи на текстилни влакна
- 15.2 Предачи и мотачи на текстилни влакна
 15.20 Работоводители на предење и мотање на текстилни влакна
- 15.21 Предачи на предиво и конец
 15.22 Вудвојувачи и впредувачи на предиво и конец
 15.23 Мотачи и премотувачи на предиво и конец
 15.24 Контролори во предење и мотање
 15.29 Други предачи и мотачи на текстилни влакна
- 15.3 Дотерувачи на ткајачки и плетачки машини
 15.30 Работоводители на дотерување на разбои и на други машини за ткаење и плетење текстил
 15.31 Дотерувачи на разбои за ткаење
 15.32 Дотерувачи на машини за плетење
 15.33 Подготвувачи на жакард картици
 15.39 Други дотерувачи на ткајачки и плетачки машини
- 15.4 Ткајачи на текстил
 15.40 Работоводители ткајачи на текстил
 15.41 Сновачи
 15.42 Воведувачи на основа рачно и машински
 15.43 Ткајачи на рачен разбој
 15.44 Ткајачи на механички разбој
 15.45 Ткајачи на жакард разбој
 15.46 Контролори на ткаење
 15.49 Други ткајачи
- 15.5 Плетачи на текстил
 15.50 Работоводители плетачи на текстил
 15.51 Плетачи на машини (со исклучок на чорапи)
 15.52 Плетачи на чорапи на машини
 15.53 Плетачи рачни
 15.54 Контролори на плетење
 15.59 Други плетачи на текстил
- 15.6 Доработувачи на текстил
 15.60 Работоводители дотерувачи на текстил
 15.61 Белачи на текстилни производи
 15.62 Бојадисувачи на предиво, ткаенини и облека
 15.63 Декатирери на ткаенини
 15.64 Смадачи на текстилни производи
 15.65 Валачи на текстил
 15.66 Апретери и импрегнатори на текстил
 15.69 Други доработувачи на текстил
- 15.7 Други произведувачи на текстил
 15.70 Други рабоводители на производство на текстил
 15.71 Позамантери
 15.72 Кукичари
 15.73 Јажари
 15.74 Изработувачи на филц
 15.75 Изработувачи на качулки
 15.76 Крпачи
 15.79 Други работници во производство на текстил
- 15.8 Моделисти во производство на текстил
 15.81 Моделисти на предиво и ткаенини
 15.82 Моделисти на плетиво
 15.83 Моделисти на боење на предиво, ткаенини и плетиво
 15.89 Други моделисти во производство на текстил
- 16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ
- 16.1 Кројачи по мера
 16.10 Работоводители кројачи по мера
 16.11 Моделисти за изработка на облека
 16.12 Кројачи на машка облека по мера
 16.13 Кројачи на женска облека по мера
 16.14 Кројачи на детска облека по мера
 16.19 Други кројачи по мера
- 16.2 Шаблонери и режачи на текстил
 16.20 Работоводители на шаблонско кроење и режење на текстил

- 16.21 Шаблонери и обележувачи во изработка на облека
 16.22 Режачи на ткаенина во производство на облека
 16.29 Други шаблонери, обележувачи и режачи на текстил
- 16.3 **Шијачи**
 16.30 Работоводители на шијачница
 16.31 Шијачи рачно
 16.32 Шијачи со машина
 16.33 Везилки
 16.39 Други шијачи и везилки
- 16.4 **Нараквичари**
 16.40 Работоводители на раковичари
 16.41 Кројачи на раковичари
 16.42 Шијачи на раковичи
- 16.5 **Шапкари**
 16.50 Работоводители шапкари
 16.51 Модисти (изработувачи на женски шапки и капи рачно)
 16.52 Шапкари (изработувачи на машки шапки и капи рачно)
 16.53 Изработувачи на шапки и капи машински
- 16.6 **Тапетари**
 16.60 Работоводители тапетари
 16.61 Тапетари декоратери
 16.62 Тапетари на мебел
 16.63 Тапетари на возила
 16.64 Јорганици (изработувачи на јоргани и душеци)
- 16.7 Други преработувачи на текстил
 16.70 Други работоводители во преработката на текстил
 16.71 Церадари и едрари
 16.72 Изработувачи на падобрани
 16.73 Изработувачи на чадори за дожд и за сонце
 16.79 Други изработувачи на текстилни производи
- 17 **ОБРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО**
 17.1 **Подготвувачи на кожа и крзно**
 17.10 Работоводители на подготовка на сурови кожи и крзно
 17.11 Сортирачи на кожа и крзно
 17.12 Чистачи на кожа и крзно
 17.13 Цепачи на кожа и крзно
 17.19 Други подготвувачи на сурова кожа и крзно
- 17.2 **Обработувачи на кожа и крзно**
 17.20 Работоводители на обработка на кожа и крзно
 17.21 Штавачи на кожа и крзно
 17.22 Бојадисувачи на кожа и крзно
 17.23 Извлекувачи на кожа и крзно
 17.29 Други обработувачи на кожа и крзно
- 18 **ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО**
 18.1 **Кројачи на кожа и изработувачи на кожена облека**
 18.10 Работоводители кројачи на кожена облека
 18.11 Кројачи на кожена облека
 18.12 Режачи на кожена облека
 18.13 Шијачи на кожена облека
 18.19 Други работници на изработка на кожена облека
- 18.2 **Крзнари**
 18.20 Работоводители крзнари
 18.21 Крзнари
 18.22 Режачи на крзно
 18.23 Шијачи на крзно
 18.29 Други крзнарски работници
- 18.3 **Други преработувачи на кожа и крзно**
 18.30 Други работоводители во преработка на кожа и крзно
 18.31 Седлари, ременари и сродни
 18.32 Сарачи и сродни
 18.33 Изработувачи на кожена галантерија
 18.34 Изработувачи на технички предмети од кожа
- 19 **ЧЕВЛАРИ**
 19.1 **Чевлари рачно**
 19.10 Работоводители чевлари
 19.11 Чевлари
 19.12 Чевлари моделари
 19.13 Чевлари ортопедисти
 19.14 Поправачи на обувки
 19.19 Други чевларски работници
- 19.2 **Индустриски изработувачи на обувки**
 19.20 Работоводители на индустриско производство на обувки
 19.21 Шаблонери и кројачи на обувки
 19.22 Режачи на делови на обувки
 19.23 Шијачи на обувки
 19.24 Калапери (цвикери) на обувки
 19.25 Составувачи на обувки
 19.26 Доработувачи на обувки
 19.29 Други работници во индустриското производство на обувки
- 20 **ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ**
 20.1 **Ракувачи со машини за производство на предмети од каучук и гума (со исклучок на пневматика)**
 20.10 Работоводители на производство на гума и гумени производи
 20.11 Мелачи на каучук и гума
 20.12 Валачи на гума (каландеристи)
 20.13 Гумари — леари и прскачи
 20.14 Доработувачи на предмети од гума
 20.19 Други изработувачи на предмети од гума
- 20.2 **Произведувачи и вулканизери на пневматика**
 20.20 Работоводители на производство на пневматика
 20.21 Конфекционери на пневматика
 20.22 Леари на пневматика
 20.23 Вулканизери на пневматика
 20.29 Други изработувачи и опремувачи на пневматика
- 20.3 **Преработувачи на пластични маси**
 20.30 Работоводители на преработка на пластични маси
 20.31 Леари и прскачи на пластични маси
 20.32 Пресувачи и валачи на пластични маси
 20.33 Доработувачи на пластични маси
 20.39 Други преработувачи на пластични маси
- 21 **ОБРАБОТУВАЧИ НА КАМЕН**
 21.1 **Клепаачи**
 21.10 Работоводители клепаачи
 21.11 Клепаачи на камен
 21.12 Режачи на камен
 21.13 Трасери на камен
 21.14 Брусачи и мазначи на камен
 21.19 Други обработувачи на камен
- 21.2 **Каменоресци**
 21.20 Работоводители каменоресци, каменописци и сродни
 21.21 Каменоресци
 21.22 Каменописци и цртачи
 21.29 Други изработувачи на предмети од камен

22 ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ**22.1 Сидари**

- 22.10 Работоводители сидари
- 22.11 Сидари
- 22.12 Сидари со тули
- 22.13 Сидари со камен
- 22.19 Други сидарски работници (на индустриски печки, фабрички одаци и слично)

22.2 Делкачи и сродни

- 22.20 Работоводители делкачи
- 22.21 Градежни делкачи
- 22.22 Бродски делкачи
- 22.23 Вградувачи на градежна столарија
- 22.24 Скелеции
- 22.25 Паркетари
- 22.29 Други делкачи

22.3 Бетонирци и терацери

- 22.30 Работоводители бетонирци и сродни
- 22.31 Бетонирци
- 22.32 Терацери
- 22.39 Други работници на изработка на елементи од бетон и сродни (на градилиште)

22.4 Покривопокривачи

- 22.40 Работоводители покривопокривачи
- 22.41 Покривопокривачи со керамиди и шкрилец
- 22.49 Други покривопокривачи

22.5 Поплочувачи и сродни

- 22.50 Работоводители поплочувачи, керамичари и сродни
- 22.51 Керамичари — печкари
- 22.52 Керамичари — поплочувачи (облагачи на подови и сидови)
- 22.53 Калдрмции
- 22.59 Други поплочувачи

22.6 Гипсари и фасадери

- 22.60 Работоводители гипсари, фасадери и сродни
- 22.61 Гипсари
- 22.62 Фасадери
- 22.63 Изработувачи на гипсени одливки и орнаменти

22.7 Изолатери

- 22.70 Работоводители изолатери
- 22.71 Хидроизолатери
- 22.72 Изолатери на цевоводни инсталации (топлотни изолатери)
- 22.79 Други изолатери

22.8 Стаклоресци

- 22.80 Работоводители стаклоресци
- 22.81 Градежни стаклоресци
- 22.82 Стаклоресци декоратери

22.9 Други градежни работници

- 22.90 Други градежни работоводители
- 22.91 Инсталатери на канализација и водовод
- 22.92 Бунарции
- 22.93 Хидроградежни работници, нуркачи и сродни
- 22.94 Градежни минери и сродни
- 22.95 Работници на изградба и одржување на патшта и пруги
- 22.99 Други градежни работници

23 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ**23.1 Произведувачи на цемент, вар, гипс и други инфузори суровини**

- 23.10 Работоводители на производство на цемент, вар, гипс и сродно

- 23.11 Мелачи во производство на цемент, вар, гипс и сродно

23.12 Печачи на цемент, вар, гипс и сродно

- 23.13 Контролори во производство на цемент, вар, гипс и сродно

- 23.19 Други работници во производство на цемент, вар, гипс и сродно

23.2 Изработувачи на предмети од цемент, камен, азбест и слично

- 23.20 Работоводители на производство на вештачки камен, бетонски елементи и слично

- 23.21 Изработувачи на градежни елементи во индустриското производство

- 23.22 Изработувачи на азбестно-цементни производи

- 23.23 Изработувачи на вештачки брусови

- 23.24 Изработувачи на суви малтери и слични производи

- 23.29 Други работници во производството на предмети од цемент, вештачки камен и сродни

24 БОЈАЦИИ**24.1 Градежни бојации**

- 24.10 Работоводители молери и фарбари
- 24.11 Градежни молери
- 24.12 Градежни фарбари
- 24.13 Фарбари на метални конструкции
- 24.19 Други градежни бојации

24.2 Други бојации

- 24.20 Други работоводители бојации
- 24.21 Лакирери (освен автолакирери)
- 24.22 Автолакирери
- 24.23 Фирмописци
- 24.29 Други бојации

25 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ХАРТИЈА**25.1 Приготвувачи на хартиена маса**

- 25.10 Работоводители на приготвување хартиена маса
- 25.11 Мелачи на хартиена маса
- 25.12 Варачи на хартиена маса
- 25.13 Белачи на хартиена маса
- 25.19 Други приготвувачи на хартиена маса

25.2 Ракувачи со машини за производство на хартија

- 25.20 Работоводители на машинско производство и доработка на хартија

- 25.21 Ракувачи со машини за производство на хартија

- 25.22 Ракувачи со машини за сушење на хартија

- 25.23 Ракувачи со машини за доработка на хартија

- 25.24 Ракувачи со машини за производство на посебни видови хартија

25.3 Други произведувачи на хартија и сродни

- 25.30 Други работоводители во производството на хартија

- 25.31 Изработувачи и доработувачи на хартија рачно

- 25.39 Изработувачи на посебни видови хартија

26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ**26.1 Словослагачи**

- 26.10 Работоводители словослагачи

- 26.11 Словослагачи рачни

- 26.12 Словослагачи машински

- 26.13 Словолари

- 26.14 Преламачи на слог (метри) и составувачи на печатарски форми

- 26.19 Други словослагачи

- 26.2 Печатарски машинисти
 26.20 Работоводители печатарски машинисти
 26.21 Ракувачи со машини на висок печат
 26.22 Ракувачи со машини на рамен печат
 26.23 Ракувачи со машини на длабок печат
 26.29 Други печатарски машинисти
- 26.3 Стереотиписти и галванопластичари
 26.30 Работоводители на стереотипија и галванопластика
 26.31 Стереотиписти
 26.32 Галванопластичари
 26.39 Други изработувачи на валјаци и плочи за печат
- 26.4 Печатарски гравери
 26.40 Работоводители печатарски гравери
 26.41 Лито гравери
 26.42 Машински гравери
 26.43 Гравери ецери (хемиграфи)
 26.49 Други гравери
- 26.5 Репродукциони фотографии и кописи во печатарството
 26.50 Работоводители на репродукциона фотографија
 26.51 Репродукциони фотографии
 26.53 Фотографи ретушери
 26.54 Фотографи кописи
 26.59 Други репродукциони фотографии и кописи во печатарството
- 26.6 Фото-лаборанти
 26.60 Работоводители на фото-лаборатории
 26.61 Развивачи на фото-снимки
 26.62 Изработувачи на фото-снимки
 26.69 Други фото-лаборанти
- 26.7 Книгоподврзувачи
 26.70 Работоводители книгоподврзувачи
 26.71 Рачни книгоподврзувачи
 26.72 Машински книгоподврзувачи
 26.79 Други книгоподврзувачи
- 26.8 Други работници во печатарството
 26.80 Други работоводители во печатарството
 26.81 Ракувачи со машини за умножување
 26.82 Печатари на ткаенини
 26.83 Печаторесци
 26.89 Други работници во печатарството
- 27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРАБОТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ
- 27.1 Картонажери и изработувачи на хартиена конфекција
 27.10 Работоводители на картонажа и на хартиена конфекција
 27.11 Изработувачи на предмети од картон
 27.12 Изработувачи на хартиена конфекција
- 27.2 Изработувачи на фото-фолии и фото-хартија
 27.20 Работоводители на производство на фото-фолии, фото-плочи и фото-хартија
 27.21 Изработувачи на фото-фолии и фото-плочи
 27.22 Изработувачи на фото-хартија
 27.29 Други изработувачи на фото-фолии за копирање и сродни
- 28 ОБРАБОТУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТУТУН
- 28.1 Обработувачи на тутун
 28.10 Работоводители на приготвување и обработка на тутун
 28.11 Сортирачи на тутун
 28.12 Мешачи на тутун
- 28.13 Кондиционери на тутун
 28.14 Режачи на тутун
 28.19 Други обработувачи на тутун
- 28.2 Преработувачи на тутун
 28.20 Работоводители на преработка на тутун
 28.21 Произведувачи на цигари
 28.29 Други работници на преработка на тутун
- 29 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
- 29.1 Мелничари и сродни
 29.10 Работоводители мелничари и сродни
 29.11 Мелничари и лупачи на жита
 29.19 Други мелачи на зрно и зачини
- 29.2 Произведувачи на шеќер
 29.20 Работоводители на производство на шеќер
 29.21 Ракувачи со уреди за обработка на шеќерна репа
 29.22 Ракувачи со уреди за дифузија
 29.23 Сатуранти на шеќер
 29.24 Готвачи на шеќер
 29.25 Ракувачи со уреди за рафинирање на шеќер
 29.29 Други работници во производството на шеќер
- 29.3 Месари и сродни
 29.30 Работоводители месари и сродни
 29.31 Месари
 29.32 Колачи на животни
 29.33 Сечачи (кројачи) на месо
 29.34 Колбасари
 29.35 Чистачи на риби
 29.39 Други работници на преработка на месо, риба и дроб
- 29.4 Работници на конзервирање прехранбени производи
 29.40 Работоводители на конзервирање прехранбени производи
 29.41 Приготвувачи на конзерви
 29.42 Ракувачи со автоклав за пастеризација и стерилизација на конзерви
 29.43 Ракувачи со уреди за замрзнување на прехранбени производи
 29.44 Ракувачи со уреди за дехидрирање (сушачи)
 29.45 Солачи и саламурачи
 29.46 Чистачи, сортирачи и приготвувачи на зеленчук, овошје и други прехранбени сировини за конзервирање
 29.49 Други работници на конзервирање прехранбени производи
- 29.5 Млекари и сродни
 29.50 Работоводители млекари и сродни
 29.51 Млекари
 29.52 Ракувачи со апарати за пастеризација на млеко
 29.53 Путерции
 29.54 Сирењари
 29.55 Сладоледари
 29.59 Други работници на преработка на млеко
- 29.6 Пекари и тестенинари
 29.60 Работоводители пекари и сродни
 29.61 Пекари
 29.62 Пекари за леб и печива рачно
 29.63 Пекари за леб и печива машински
 29.64 Тестенинари
 29.69 Други работници во производството на леб и тестенини

- 29.7 Слаткари и произведувачи на слатки
 29.70 Работоводители слаткари и сродни
 29.71 Слаткари
 29.72 Чоколадари
 29.73 Шеќерџии
 29.79 Други произведувачи на слатки
- 29.8 Преработувачи на кафе, какао, чај и произведувачи на зачини
 29.80 Работоводители на производство на зачини и сродни
 29.81 Печачи на кафе
 29.82 Печачи на какао
 29.83 Мешачи и дегустатори на кафе и чај
 29.84 Изработувачи на зачини
 29.9 Произведувачи на масла за јадење и на растителни масти
 29.90 Работоводители на производство на масла за јадење и на растителни масти
 29.91 Пресувачи на плодови за масла за јадење
 29.92 Рафинери на масло за јадење
 29.93 Ракувачи со апарати за дехидрирање на масла за јадење
- 30 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПИЈАЧКИ
- 30.1 Пивари
 30.10 Работоводители на производство на пиво
 30.11 Обработувачи на јачмен во производството на пиво
 30.12 Готвачи на слад
 30.13 Ферментатори на слад
 30.14 Произведувачи на квасец
 30.19 Други работници во производството на пиво, квасец и слад
- 30.2 Винари
 30.20 Работоводители во винарството
 30.21 Пресувачи во производството на вино
 30.22 Произведувачи на вина и вински производи
 30.29 Други работници во производството на вино
- 30.3 Произведувачи на ракија и други алкохолни дестилати
 30.30 Работоводители на дестилација на алкохол
 30.31 Дестилатори на алкохол
 30.32 Произведувачи на ликери
- 30.4 Други произведувачи на пијачки
 30.40 Други работоводители во производството на пијачки
 30.41 Ракувачи со уреди за производство на овошни сокови
 30.42 Ракувачи со уреди за производство на безалкохолни пијачки
 30.43 Визбари
- 31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТНИЦИ
- 31.1 Изработувачи и поправачи на музички инструменти
 31.10 Работоводители на производство на музички инструменти
 31.11 Изработувачи на жичени музички инструменти
 31.12 Изработувачи на дувачки музички инструменти
 31.13 Дотерувачи на музички инструменти
 31.19 Други изработувачи и поправачи на музички инструменти
- 31.2 Кошничари
 31.20 Работоводители во кошничарското производство
 31.21 Изработувачи на плетен мебел
 31.29 Други кошничари
- 31.3 Изработувачи на четки, метли и сродни
 31.30 Работоводители на производство на четки, метли и сродни
 31.31 Ракувачи со машини за изработка на четки, метли и сродни
 31.39 Други изработувачи на четки, метли и слично
- 31.4 Изработувачи на играчки
 31.40 Работоводители на изработка на играчки
 31.41 Изработувачи на играчки
- 31.5 Обработувачи на плута
 31.50 Работоводители на обработка на плута
 31.51 Изработувачи на затки од плута
 31.59 Други обработувачи на плута
- 31.6 Произведувачи на свеќи и сродни
 31.60 Работоводители на производство на свеќи и слично
 31.61 Произведувачи на свеќи машински
 31.62 Воскари и сродни
- 32 РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И УРЕДИ
- 32.1 Ракувачи со уреди за производство и пренос на енергија
 32.11 Ракувачи со уреди на термоелектрани
 32.12 Ракувачи со уреди на хидроелектрани
 32.13 Електровклучничари
 32.19 Други ракувачи со уреди за производство и пренос на енергија
- 32.2 Ракувачи со други стабилни енергетски и други уреди
 32.21 Ракувачи со компресори и гасни генератори
 32.22 Ракувачи со парни котли
 32.23 Ракувачи со пумпни станици
 32.24 Ракувачи со хидростаници
 32.25 Ракувачи со разладни уреди
 32.26 Ракувачи со уреди за греење, вентилација и климатизација
 32.27 Ракувачи со стабилни уреди со внатрешно согорување
 32.28 Ложачи на стабилни машини и уреди
 32.29 Други работници на стабилни машини и уреди
- 33 РАКУВАЧИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ МАШИНИ
- 33.1 Ракувачи со справи за копање
 33.11 Ракувачи со механички лопати
 33.12 Ракувачи со копачи и со израмнувачи
 33.13 Ракувачи со водни копачи (батери)
 33.19 Други ракувачи со справи за копање и израмнување
- 33.2 Ракувачи со други градежни машини
 33.21 Ракувачи со валјаџи
 33.22 Ракувачи со бетонски мешалки и со стабилни уреди за бетонирање
 33.23 Ракувачи со машини за набивање
 33.24 Ракувачи со машини за бетонирање
 33.25 Ракувачи со машини за асфалтирање
 33.29 Други ракувачи со стабилни и самоходни машини за градежни и сродни работи
- 34 РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
- 34.1 Екипаж на палуба и бродари — лаѓари
 34.10 Бродски работоводители — водители на палуба
 34.11 Кормилари

- 34.12 Морнари на палуба
34.19 Друг екипаж, бродари — лафари
- 34.2 Екипаж на машинарици**
- 34.20 Бродски машиноводители — водители на машини
34.21 Бродски машинисти
34.22 Мачкачи — ложачи на бродски машини
34.29 Други работници на бродски машини
- 34.3 Машиноводители и ложачи на локомотиви**
- 34.31 Машиноводители на локомотиви и помошници на машиноводители
34.32 Ложачи на локомотиви
34.33 Возачи на локомотиви во рудници и мајдани
- 34.4 Кочничари, свртничари и маневристи**
- 34.41 Кочничари на железница
34.42 Свртничари на железница
34.43 Маневристи на железница
34.49 Други кочничари, свртничари и маневристи
- 34.5 Други возачи на моторни возила**
- 34.51 Возачи на трамваи и жичници
34.52 Возачи на патнички автомобили
34.53 Возачи на автобуси
34.54 Возачи на товарни автомобили
34.59 Други возачи на друмски возила
- 34.6 Кочиции и арабаии**
- 34.61 Кочиции и арабаии во друмскиот сообраќај
34.62 Кочиции и арабаии во рудници, мајдани и сродни
- 34.7 Други работници на сообраќајни средства и уреди**
- 34.71 Ракувачи со порти, брани и преводници
34.72 Работници на суви докови и на рампи
34.73 Светилничари
34.79 Други работници на сообраќајни средства и уреди
- 35 РАКУВАЧИ СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ**
- 35.1 Ракувачи со дигалки**
- 35.11 Ракувачи со рударски дигалки
35.12 Ракувачи со неподвижни дигалки
35.13 Ракувачи со подвижни дигалки
35.19 Други ракувачи со дигалки и уреди за пренос на товар
- 35.2 Носачи**
- 35.21 Работници на натовар и истовар на бродови
35.22 Работници на натовар и истовар на вагони, авиони и товарни автомобили
35.23 Работници во внатрешниот транспорт (во производството)
35.29 Други работници на пренос на стока и товар
- 35.3 Складишни работници**
- 35.31 Складиштари
35.32 Работници на сортирање, пакување, етикетирање и мерење
35.39 Други работници на складирање стока
- 36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ**
- 36.1 Организатори на промет со стока и сродни**
- 36.11 Комерцијалисти и сродни
36.12 Трговски претставници и застапници
36.13 Контролори и инспектори во прометот со стока
36.19 Други организатори на промет со стока
- 36.2 Продавачи и посредници**
- 36.20 Трговски раководители
36.21 Продавачи во трговијата
36.22 Посредници во прометот со стока
36.23 Прикажувачи на стока
36.29 Други работници во прометот со стока
- 36.3 Магацинери и манипуланти со стока**
- 36.31 Магацинери во трговијата
36.32 Манипуланти со стока во трговијата
- 37 УГОСТИТЕЛИ**
- 37.1 Раководители на угостителски единици (со исклучок на директори на угостителски претпријатија)**
- 37.11 Раководители на хотели, депанданси и сродни
37.12 Раководители на ресторани и на други угостителски објекти
37.19 Други раководители на угостителски објекти
- 37.2 Приготвувачи на храна**
- 37.21 Шефови на кујни
37.22 Готвачи
37.23 Готвачи — специјалисти
37.29 Други приготвувачи на храна
- 37.3 Келнери и сродни**
- 37.31 Келнери
37.32 Точачи и мешачи на пијачки
- 37.4 Други работници на угостителски услуги**
- 37.41 Рецепционери и портири
37.42 Домаќини и домаќинки во хотели и на превозни средства
37.43 Собари и собарици
37.49 Други угостителски работници
- 38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО**
- 38.1 Фризери и сродни**
- 38.10 Берберски, фризерски, перикарски и сродни раководители
38.11 Бербери
38.12 Фризери и перикари
38.13 Педикери и маникери
- 38.2 Козметичари, масери, шминкери и сродни**
- 38.21 Козметичари и шминкери
38.22 Масери, бањари и сродни
- 39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ЧИСТОТА**
- 39.1 Настојници на згради и куќен помошен персонал**
- 39.11 Настојници на јавни објекти
39.12 Настојници на други згради
39.13 Куќен помошен персонал
- 39.2 Чистачи, перачи и пеглачи на горна и долна облека**
- 39.20 Раководители чистачи, перачи и пеглачи на горна и долна облека
39.21 Чистачи на облека
39.22 Перачи на горна и долна облека
39.23 Пеглачи на горна и долна облека
- 39.3 Очачари**
- 39.31 Очачари
39.4 Други работници на одржување чистота
39.40 Раководители чистачи и перачи на објекти
39.41 Чистачи и перачи (со исклучок на производствени постројки)

- 39.42 Собирачи на фебри и фекалии
- 39.43 Асанатори и кафилиери
- 39.44 Работници на чистење на производствени и други постројки
- 40 ДРУГИ УСЛУЖНИ РАБОТНИЦИ**
- 40.1 Погребници и сродни**
- 40.11 Погребници
- 40.12 Гробари и сродни
- 40.13 Балсамичари, препаратори и сродни
- 40.2 Други услужни работници**
- 40.21 Туристички водичи
- 40.22 Обложувачи
- 40.23 Гардеробери
- 40.29 Други услужни работници
- 41 ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА**
- 41.1 Персонал на милиција**
- 41.11 Раководители во милиција
- 41.12 Командири во милиција
- 41.13 Милиционери
- 41.19 Други работници на работи од милиција
- 41.2 Криминалисти**
- 41.21 Криминалисти
- 41.22 Криминалистички техничари
- 41.3 Чувари и редари**
- 41.31 Чувари на претпријатија, установи, дуќани и сродни
- 41.32 Разводници и редари
- 41.39 Други чувари, прегледници и сродни
- 41.4 Пожарникари**
- 41.41 Пожарникари
- 41.42 Пожарникари специјалисти за гасење на одделни видови пожари (освен шумски)
- 42 ВОЕНИ ЛИЦА**
- 42.1 Воени лица**
- 42.11 Воени лица
- 43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ**
- 43.1 Работници на управни работи**
- 43.11 Раководители на управни работи
- 43.12 Работници на управни работи
- 43.13 Инспектори на управни работи
- 43.2 Работници на административни и општи работи**
- 43.21 Организатори на општи и административни работи
- 43.22 Организатори на кадровски работи и евиденција
- 43.23 Работници на општи и административни работи
- 43.24 Работници на кадровски и сродни работи
- 43.29 Друг и помошен персонал на општи и административни работи
- 43.3 Работници на работи на известување на странки и патнички услуги**
- 43.31 Работници на работи на известување на странки
- 43.32 Работници на работи на туристичко известување (патнички бироа и слично)
- 43.39 Работници на други работи на известување, прием и испраќање на странки
- 43.4 Ракувачи со машини за обработка на податоци**
- 43.41 Ракувачи со машини за автоматска обработка на податоци
- 43.42 Ракувачи со книговодствени машини за обработка на податоци
- 43.43 Ракувачи со други машини за обработка на податоци
- 43.44 Ракувачи со помошни машини за обработка на податоци
- 43.5 Работници на други административни и сродни работи**
- 43.51 Работници на прием, преглед и распоредување на документи
- 43.52 Работници на статистички работи на прибирање, шифрирање и обработка на податоци
- 43.53 Стенографи, дактилографи и сродни
- 43.54 Срамнувачи (коректори)
- 43.59 Други работници на општи и административни работи
- 44 РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, БЛАГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ**
- 44.1 Работници на финансиски и сметководствени работи**
- 44.11 Организатори на сметководствени и финансиски работи
- 44.12 Сметководители
- 44.13 Контисти и книговодители
- 44.14 Ликвидатори
- 44.19 Други работници на работи на финансиска и сметководствена евиденција
- 44.2 Работници на благајнички и сродни работи**
- 44.21 Организатори на благајнички работи
- 44.22 Благајници
- 44.29 Други работници на благајнички и сродни работи
- 44.3 Работници на работи на ракување со инвентар**
- 44.31 Ракувачи со економат и инвентар
- 44.39 Други работници на работи на набавка и ракување со инвентар
- 45 РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РАБОТИ НА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ**
- 45.1 Раководители на сообраќај и врски**
- 45.11 Раководители на станици и пристаништа
- 45.12 Раководители на пошти
- 45.19 Други раководители на работи од сообраќај и врски
- 45.2 Возоводители и сроден персонал**
- 45.21 Возоводители и контролори на сообраќај
- 45.22 Испраќачи и прометници во сообраќајот
- 45.23 Кондуктери и друг сроден возен персонал
- 45.3 Поштари и курири**
- 45.31 Поштари разнесувачи
- 45.32 Насочувачи на поштенски пратки
- 45.39 Други манипуланти со поштенски пратки
- 45.4 Ракувачи со телекомуникациони средства во сообраќајот**
- 45.41 Телефонисти
- 45.42 Телеграфисти
- 45.49 Други ракувачи со телекомуникациони уреди

- 46 ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА И ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ И УПРАВНИ ОРГАНИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ**
- 46.1 Членови на претставнички тела на постојани должности**
- 46.11 Функционери на претставнички тела на постојани должности во Сојузната скупштина и во републичките и покраинските собранија
- 46.12 Пратеници на постојани должности во Сојузната скупштина, во републичките и покраинските собранија
- 46.13 Изборни функционери и одборници на општински собранија на постојани должности
- 46.2 Изборни функционери на политичко-извршни и управни органи на постојани должности**
- 46.21 Претседатели и членови на извршни совети, секретари на секретаријати и секретари на извршни совети, како и претседатели на колегијални тела на извршни совети (одбори, комисии, комитети и др.)
- 46.22 Потсекретари, заменици и помошници секретари, заменици на претседатели на колегијални тела на извршни совети на постојани должности
- 46.23 Раководители на управи, заводи и на други органи или организации на извршни совети, како и нивни заменици и помошници
- 46.24 Дипломатски претставници
- 46.3 Раководители на правосудни установи**
- 46.31 Претседатели на судови
- 46.32 Јавни обвинители
- 46.33 Јавни правобранители
- 46.4 Други функционери на органи на собранија и на извршни совети на постојани должности**
- 46.41 Советници на старешини на собранијата, извршните совети и управните органи
- 46.42 Секретари на совети, на одбори, комисии, совети и други колегијални тела на собранија и извршни совети, како и нивни заменици односно помошници
- 46.43 Членови на стручни совети, комисии и други постојани работни тела на извршни совети и други извршни органи
- 46.44 Раководители на организациони единици (одделенија, служби и слично) во претставнички тела и нивни извршни органи
- 47 ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ)**
- 47.1 Директори и други раководители на стопански организации**
- 47.11 Генерални директори, директори и сродни
- 47.12 Технички директори и директори на производство, како и директори на производствени единици (фабрики, погони и слично) и сродни
- 47.13 Директори за истражување, развој, план, анализа и сродни
- 47.14 Финансиски директори, директори на сметководство и сродни
- 47.15 Директори на транспорт и сродни
- 47.16 Комерцијални директори (како и директори на продажба односно на набавка) и сродни
- 47.17 Директори за општи работи, за кадровски работи и сродни
- 47.19 Други директори и раководители на стопански организации
- 47.2 Раководители на установи за образование и воспитување (со исклучок на директори на училишта)**
- 47.21 Раководители на работнички и на народни универзитети
- 47.22 Раководители на други установи за воспитување и образование
- 47.3 Раководители на културни и сродни установи**
- 47.31 Раководители на музеи и изложби
- 47.32 Раководители на театри и сродни установи
- 47.33 Раководители на библиотеки, архиви, документации и сродни установи
- 47.34 Раководители на музички и сродни установи
- 47.35 Раководители на други културни и сродни установи
- 47.4 Раководители на здравствени установи**
- 47.41 Раководители на амбуланти, на здравствени станици и диспанзери, аптеки и сродни
- 47.42 Раководители на домови за здравје, медицински центри, болници и лекувалишта
- 47.43 Раководители на клиники, здравствени заводи и здравствени институти
- 47.5 Раководители на научни и сродни организации**
- 47.51 Раководители на научни институти, заводи и сродни
- 47.52 Раководители на други научни и истражувачки установи
- 47.6 Раководители на домови, интернати и сродни стационарни установи (освен здравствени)**
- 47.61 Раководители на домови и интернати
- 47.62 Раководители на други стационарни установи (освен здравствени)
- 47.7 Раководители на други работни организации (со исклучок на работни организации на претставнички тела и на нивни извршни органи)**
- 47.71 Раководители на други работни организации
- 48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ДЕЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА, НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ**
- 48.1 Функционери и други раководители на постојани должности во комори, деловни здруженија и сродни**
- 48.11 Изборни раководители во стопански комори и деловни здруженија на постојани должности
- 48.19 Други раководители во комори, во деловни и сродни здруженија на постојани должности
- 48.2 Функционери и други раководители на постојани должности во општествено-политички организации**
- 48.21 Изборни раководители на општествено-политички организации на постојани должности
- 48.29 Други раководители во општествено-политички организации на постојани должности
- 48.3 Функционери и други раководители на постојани должности во стручни и други општествени организации**
- 48.31 Изборни раководители во стручни и други општествени организации на постојани должности
- 48.39 Други раководители во стручни и други организации на постојани должности

- 49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И СРОДНИ**
- 49.1 Хемичари, физичари и стручњаци по сродни науки**
- 49.11 Хемичари
49.12 Физичари
49.13 Геофизичари и сродни
- 49.2 Техничари по хемиски, физички и сродни науки**
- 49.21 Техничари по хемиски науки
49.22 Техничари по физички науки
49.23 Техничари по геофизички науки и сродни
- 50 СТРУЧЊАЦИ ЗА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА**
- 50.1 Инженери по градежништво и сродни**
- 50.11 Градежни инженери
50.12 Инженери архитекти
50.13 Инженери по геодезија
50.14 Инженери урбанисти
50.15 Комунални и санитарни инженери
- 50.2 Електроинженери и сродни**
- 50.21 Електроинженери
50.22 Инженери електроничари
50.23 Инженери по телекомуникација и системи на управување
- 50.3 Машински инженери и сродни**
- 50.31 Машински инженери
50.32 Воздухопловни инженери
50.33 Бродоградежни инженери
- 50.4 Рударски инженери и сродни**
- 50.41 Рударски инженери
50.42 Инженери по металургија
50.43 Инженери по геологија
- 50.5 Инженери технолози**
- 50.51 Инженери технолози
- 50.6 Инженери за организација**
- 50.61 Инженери за организација на работата
50.62 Инженери за заштита при работата
- 50.7 Техничари по технички, технолошки и сродни науки**
- 50.71 Градежни и архитектонски техничари
50.72 Електротехничари и техничари електроничари
50.73 Машински техничари, бродоградежни и воздухопловни техничари
50.74 Техничари-технолози
50.75 Рударски техничари и техничари металурзи
50.76 Техничари геолози
50.77 Геометри и геодети
50.78 Техничари за организација на работа
50.79 Техничари-цртачи
- 51 СТРУЧЊАЦИ ЗА СООБРАЌАЈ**
- 51.1 Инженери по сообраќај и сродни**
- 51.11 Сообраќајни инженери
51.12 Команданти на воздухоплови, пилоти, навигатори и сродни
51.13 Капетани и поручници во поморска пловидба
51.14 Капетани и поручници во речна и езерска пловидба
51.15 Машинисти на пловидба — инженери
- 51.2 Сообраќајни техничари**
- 51.21 Сообраќајни техничари (морнарски, поморски и други)
- 52 СТРУЧЊАЦИ ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ**
- 52.1 Биолози, ветеринари, агрономи и сродни**
- 52.11 Биолози, зоолози и сродни
52.12 Ветеринари
52.13 Селскостопански инженери
52.14 Инженери по шумарство и сродни
- 52.2 Техничари по природни науки**
- 52.21 Техничари биолози и сродни
52.22 Ветеринарни техничари
52.23 Селскостопански техничари
52.24 Шумарски и сродни техничари
- 53 СТРУЧЊАЦИ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ**
- 53.1 Лекари**
- 53.11 Лекари по општа медицина
53.12 Лекари специјалисти
53.13 Зубни лекари (стоматолози)
53.14 Зубни лекари — специјалисти
- 53.2 Фармацеути**
- 53.21 Фармацеути
53.22 Фармацеути — специјалисти
- 53.3 Медицински и здравствени техничари**
- 53.31 Медицински техничари и медицински сестри
53.32 Здравствени техничари
53.33 Бабици
- 53.4 Забари**
- 53.41 Забари
- 53.5 Болничари и друг помошен медицински персонал**
- 53.51 Болничари
53.52 Терапеути
53.53 Друг помошен медицински персонал
- 54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ**
- 54.1 Математичари, статистичари и сродни**
- 54.11 Математичари
54.12 Статистичари
54.13 Организатори на систем
54.14 Аналитичари на систем
- 54.2 Статистички и сродни техничари**
- 54.21 Статистички техничари
54.22 Техничари програмери
- 54.3 Економисти, финансиски и сродни стручњаци**
- 54.31 Економисти
54.32 Економисти планери
54.33 Книговодствени стручњаци
54.34 Финансиски стручњаци
- 54.4 Економски и финансиски техничари**
- 54.41 Економски техничари
54.42 Финансиски техничари
- 54.5 Правници**
- 54.51 Судии
54.52 Правосудни стручњаци (освен судии)
54.53 Други правници

54.6 Стручњаци по хуманитарни науки

- 54.61 Географи
- 54.62 Историчари и археолози
- 54.63 Етнологи и антрополози
- 54.64 Филозофи
- 54.65 Социолози и политолози
- 54.66 Психолози
- 54.67 Педагози и сродни
- 54.68 Стручњаци за професионална ориентација и работна сила
- 54.69 Социјални работници

54.7 Филолози и сродни

- 54.71 Филозофи и лингвисти
- 54.72 Преведувачи и толкувачи

54.8 Стручњаци документалисти

- 54.81 Библиотечарски стручњаци
- 54.82 Архивистички стручњаци
- 54.83 Музејски стручњаци
- 54.84 Стручњаци за документација

54.9 Новинари и новинарски соработници

- 54.91 Уредници — новинари
- 54.92 Новинари соработници
- 54.93 Редактори
- 54.94 Публицисти
- 54.95 Новинарски техничари

55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ**55.1 Наставен персонал на универзитетите, високи-те и вишите школи**

- 55.11 Професори на универзитети
- 55.12 Доценти, виши предавачи и предавачи
- 55.13 Асистенти
- 55.14 Стручни соработници во наставата (соработници на катедри, на семинари и друго)

55.2 Наставен персонал на други школи (училишта)

- 55.21 Професори
- 55.22 Наставници
- 55.23 Учители
- 55.24 Воспитувачи

55.3 Друг наставен персонал

- 55.31 Директори и управители на школи (училишта)
- 55.32 Училишни инспектори
- 55.33 Стручњаци за методите на образованието (педагошки советници)
- 55.39 Друг наставен и сроден персонал

56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТНИЦИ**56.1 Литерати и литературни критичари**

- 56.11 Литерати
- 56.12 Критичари

56.2 Сценски уметници и сценски соработници

- 56.21 Режиcери
- 56.22 Глумци
- 56.23 Водители и спикери
- 56.24 Продуценти на програми
- 56.25 Сценски соработници

56.3 Музичари и музички соработници

- 56.31 Композитори и музички аранжери
- 56.32 Диригенти
- 56.33 Музичари инструменталисти
- 56.34 Естрадни музичари
- 56.35 Оперски пејачи
- 56.36 Естрадни пејачи
- 56.37 Музички соработници

56.4 Кореографи и играчи

- 56.41 Кореографи
- 56.42 Играчи

56.5 Ликовни уметници и ликовни соработници

- 56.51 Сликари, вајари и сродни
- 56.52 Дизајнери и други уметници на применети уметности
- 56.53 Сценографи и костимографи
- 56.54 Декоратери, цртачи и сродни
- 56.55 Уметнички фотографии и сниматели

56.6 Артисти и забавувачи

- 56.61 Артисти и циркуски забавувачи
- 56.69 Други забавувачи

57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА**57.1 Стручно-педагошки персонал во областа на физичката култура**

- 57.11 Спортски тренери и челници
- 57.12 Организатори на рекреација
- 57.19 Друг стручно-педагошки персонал во областа на физичката култура

57.2 Професионални спортисти

- 57.21 Професионални спортисти

58 ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ**58.1 Професионални верски работници**

- 58.11 Верски раководители
- 58.12 Свештеници
- 58.13 Членови на верски ред
- 58.19 Други верски работници

99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ**99.1 Работници без постојано занимање**

- 99.11 Работници без постојано занимање

99.2 Нестручни работници нераспоредени на друго место

- 99.21 Нестручни работници нераспоредени на друго место

99.3 Работници што не можат да се групираат по занимање

- 99.31 Работници што првпат бараат вработување
- 99.32 Работници што дале непрецизни или нецелосни податоци за своето занимање или воопшто не го навеле занимањето

283.

Заедниците односно сојузите на заедниците на здравственото осигурување на работниците и на здравственото осигурување на земјоделците на социјалистичките републики и покраини на 30 мај 1972 година преку своите овластени претставници склучија

СПОГОДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се основа Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на Југославија (во понатамошниот текст: Сојузот на заедниците) како самоуправна организација за вршење работи од заеднички интерес за заедниците односно за сојузите на заедниците на здравственото осигурување на социјалистичките републики и покраини (во понатамошниот текст: основачите).

Сојузот на заедниците е правно лице. Седиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

2. Сојузот на заедниците ги врши работите од заеднички интерес за основачите утврдени со оваа спогодба и работите од општ интерес утврдени со сојузен закон и со меѓудржавна спогодба.

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка Сојузот на заедниците ќе ја насочи својата дејност кон следните задачи:

— соработка и размена на искуства на основачите врз унапредувањето на системот на здравственото осигурување, врз самоуправното уредување на одделни права и обврски и врз организацијата на работата за спроведување на осигурувањето;

— согледување дејството и предлагање мерки за унапредување на системот на здравственото осигурување;

— унапредување на материјалните и други односи помеѓу заедниците на здравственото осигурување во остварувањето на правата на осигурениците на подрачјето на две или повеќе заедници односно сојузи на заедници во социјалистичките републики и покраини;

— спроведување на меѓународните спогодби што се однесуваат на здравственото осигурување согласно овластувањата и на вршењето на работите на органите за врска;

— покренување иницијативи и соработка врз подготовките и давањето предлози за измени на постојните и за склучување на нови меѓународни спогодби;

— соработка со меѓународни организации и со организации на здравственото осигурување на одделни земји по прашањата од обостран интерес;

— уредување на постапката за користење на здравствена заштита во странство и регулирање на односите со дипломатско-конзуларните претставништва во остварувањето на таа заштита во соработка со заедниците односно со сојузите на заедниците во социјалистичките републики и покраини;

— статистички истражувања од интерес за целата земја утврдени со сојузен закон и истражувања од заеднички интерес за основачите во вршењето на задачите на Сојузот на заедниците;

— вршење и на други работи што ќе му ги доверат основачите.

Во вршењето на работите од став 2 на оваа точка Сојузот на заедниците соработува со органите и организациите на ниво на федерацијата и ги застапува интересите на основачите пред тие органи и организации.

Задачите на Сојузот на заедниците поблиску се утврдуваат со програмата за работа на Сојузот на заедниците која се донесува врз основа на предлог и сугестии од основачите и со усогласување на нивните предлози и мислења во органот на управувањето на Сојузот на заедниците.

3. Со Сојузот на заедниците управуваат основачите преку свои претставници во органот на управувањето на Сојузот на заедниците.

Орган на управувањето на Сојузот на заедниците е Советот на Сојузот на заедниците (во понатамошниот текст: Советот).

Основачите од една република односно покраина делегираат во Советот по три свои претставници, по два од здравственото осигурување на работниците и по еден од здравственото осигурување на земјоделците.

Советот од редовите на своите членови избира претседател. Претседателот на Советот ги свикнува седниците на Советот и раководи со работата на Советот на седниците.

4. Средства за финансирање на Сојузот на заедниците обезбедуваат основачите.

5. Стручните, финансиските и административните работи на Сојузот на заедниците ги врши заедничката стручна служба на Сојузот на заедниците и на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.

Додека прашањето за вршење на стручните работи во смисла на став 1 на оваа точка не се реши, стручните работи на Сојузот на заедниците ги врши стручната служба на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.

Вршењето на стручните работи во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка и меѓусебните права и обврски во врска со тоа се уредуваат спогодбено помеѓу советите на двата сојузи.

Ако не дојде до склучување на спогодбата од став 3 на оваа точка, Советот одлучува за формирање на стручна служба на Сојузот на заедниците.

6. Советот го донесува Статутот на Сојузот на заедниците во согласност со оваа спогодба и со согласност од основачите.

До донесувањето на Статутот, со привремена одлука поблиску се уредуваат работата на Сојузот на заедниците и на Советот и другите прашања од значење за почетокот на работата на Сојузот на заедниците. Привремената одлука се донесува врз основа на усогласени ставови на претставниците на сите основачи во Советот.

7. Советот на Сојузот на заедниците ќе се конституира најдоцна 15 дена по влегувањето во сила на оваа спогодба.

8. Оваа спогодба ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, а влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето.

Овластени претставници на основачите:

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Босна и Херцеговина, Сараево
СК. бр. 01-213/72 од 25 II 1972 год.

Директор,
(М.П.) Сава Радовановиќ, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Босна и Херцеговина, Сараево
СК. бр. 01-213/72 од 26 II 1972 год.

Директор,
(М.П.) Сава Радовановиќ, с. р.

Републичка заедница на здравственото осигурување на работниците, Титоград
СК. бр. 9/72 од 9 V 1972 год.

Претседател,
(М.П.) Михајло-Шаро Брајовиќ, с. р.

Републичка заедница на здравственото осигурување на земјоделците, Титоград
СК. бр. 05-801/72 од 30 V 1972 год.

Претседател,
(М.П.) Богиќ Филиповиќ, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на работниците на СР Хрватска, Загреб

Ск. бр. 10/72 од 7 III 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Никола Папиќ, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на СР Хрватска, Загреб

Ск. бр. 9/72 од 18 V 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Стјепан Деглин, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, Скопје

Ск. бр. 01-70/2 од 20 III 1972 год.

(М.П.) Заменик-претседател,
Момчило Марковски, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, Скопје

Ск. бр. 01-71/2 од 20 III 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на работниците на СР Словенија, Љубљана

Ск. бр. 79/6 од 2 III 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Мирко Коцијан, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на СР Словенија, Љубљана

Ск. бр. 79/6 од 27 III 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Нанде Вадета, с. р.

Републичка заедница на здравственото осигурување и реосигурување на работниците, Белград

Ск. бр. 01/1-53/72 од 25 II 1972 год.

(М.П.) Претседател,
д-р Борислав Антиќ, с. р.

Републичка заедница на здравственото осигурување и реосигурување на земјоделците, Белград

Ск. бр. 01/1-53/72 од 25 II 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Стојадин Стојановиќ, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и реосигурување на работниците на САН Војводина, Нови Сад

Ск. бр. 5329/3 од 4 V 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Милојко Милутиновиќ, с. р.

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и реосигурување на земјоделците на САН Војводина, Нови Сад

Ск. бр. 5330/3 од 5 V 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Светозар Говорчин, с. р.

Заедница на здравственото осигурување на работниците, Приштина

Ск. бр. 315 од 30 V 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Шерафедин Сулејмани, с. р.

Заедница на здравственото осигурување на земјоделците, Приштина

Ск. бр. 315 од 30 V 1972 год.

(М.П.) Претседател,
Тун Топали, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За заменик-директор на Сојузниот завод за цени се назначува инж. Сивниша Рашиќ, досегашен помошник-директор на овој завод.

Б. бр. 78
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За советник на сојузниот секретар за труд и социјална политика се назначува Слободан Пенезиќ, советник на претседателот на укинатиот Сојузен совет за здравство и социјална политика.

Б. бр. 79
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 69 ст. 3 и 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

За вицегувернер на Народната банка на Југославија се именува Јошко Штрукељ, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Словенија и истовремено се одредува да го заменува гувернерот на Народната банка на Југославија.

Б. бр. 80
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За помошник-директор на Сојузната управа за царини се назначува Милан Шуштар, советник во Девизниот сектор на Љубљанската банка.

Б. бр. 81
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За советник на сојузниот секретар за сообраќај и врски се назначува Љубомир Јанковиќ, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

Б. бр. 83
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За советник на сојузниот секретар за сообраќај и врски се назначува Кети Чомовска, досегашен советник во кабинет на член на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 84
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За советник на сојузниот секретар за труд и социјална политика се назначува Беќа Камил, советник на претседателот на укинатиот Сојузен совет за труд.

Б. бр. 85
19 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод педесетгодишнината од основањето и работата, а за извонредни заслуги и придонес на омасовувањето на атлетскиот спорт и постигнати значајни успеси на регионалните и светските натпревари

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Атлетскиот сојуз на Југославија;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Латифиќ Ибрахим;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Сунарић д-р Иво;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ковачевић Недељко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аничић Загорка, Марковић Бранимир, Пецељ Горчин, Поп-Антоска Христина, Станојевић Александар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чепић Милева, Марковић Душан, Милић Ружица, Николић-Станаћевић Невенка, Петровић Зорка, Вукаиловић-Црлић Мирјана;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Николов Миливоје.

Бр. 90
12 јули 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за истакнати заслуги на развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградбата на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслугите на полето на зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Матерић Илија.

Бр. 92
12 јули 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бричић др Јосип, Мићуновић Вукашин, Полајнар Антон, Шукрија Али;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Јелић др Боривоје, Поздерац Хакија, Смоле Јанко, Штајнер др Рикард;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Булц инж. Марко, Георгиевски др Никола;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гаговић Рајко, Наћ Фрањо, Вогелник др Долфе;

за истакнати заслуги во развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гранфил Тома.

Бр. 94
28 јули 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за истакнати заслуги во развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето на зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Митја Рибичич, претседател на Сојузниот извршен совет.

Бр. 95
29 јули 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексић Новак, Дума Евгеније, Ђаковић Милан, Гуцуња Александар, Ивош Славољуб, Крсмановић Милутин, Смиљанић Лазар, Вујановић Петар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Филиповић Радмило, Гајић Душан, Јаковљевић Радослав, Пантелић Петар, Вулићевић Миодраг, Зиндовић Стојан.

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ

Чавић Радиша, Ђолић Драгољуб, Лесендрић Миодраг, Николић Томислав.

Бр. 96
30 јули 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН

Guy Albert Monge, генерален конзул на Републиката Франција во Загреб.

Бр. 97
3 август 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и успеси постигнати низ дваесет и петгодишнината работа во военостручната настава, во лекување на припадници на Југословенската народна армија, на граѓански лица и за придонес во развојот на поморската медицина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Воената болница, Сплит;

за дваесет и петгодишната работа и постигнати особени успеси во производството, монтирањето и одржувањето на морнаричкотехничките материјални средства и вооружувањето, како и за придонес во развојот на поморското стопанство

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Морнаричкотехничкиот ремонтен завод „Велимир Шкорпиќ“, Шибеник.

Бр. 98
4 август 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шеесетгодишнината на животот, а за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Блум инж. Емерик.

Бр. 99
6 август 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето на соработката и јакнењето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Либан

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Munir Takieddin, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Либан во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 100
18 август 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Живковиќ Миодраг;

за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Добривојевиќ Радисав, Кајон Мордехај, Старовиќ Павле;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Делеут Мустафа, Пјешчиќ Михаило;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хоџиќ Смајо, Ковач Јован, Круљ Борко, Мрачевиќ Тихомир, Срдановиќ Миладин, Шимовиќ Миљенко, Владичиќ Лексо;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Паприца Миладин, Самарџиќ Милорад, Слијепчевиќ Ратомир, Томашевиќ Ратко, Влаовиќ Данило.

Бр. 101
31 август 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод шеесетогодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за истакнати заслуги во развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето на зацврстување на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Карабеговиќ Осман;
по повод шеесетогодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Јакшиќ Раде.

Бр. 103
1 септември 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
276. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки — —	545
277. Одлука за дополнување на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги — — — — —	545
278. Одлука за утврдување на основот за одредување на боречкиот додаток во 1972 година — — — — —	545
279. Одлука за утврдување и распределба на дополнителен износ на глобалната девизна квота за 1972 година на работните организации за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема во земјоделството од увоз — — — — —	546
280. Решение за дополнување на Решението за определување царински контингенти —	546
281. Решение за царинскиот контингент за увоз на стоки според листата „Д“ од Дополнителниот протокол кон Спогодбата за локална размена помеѓу пограничните зони Буе, Копер, Сежана, Нова Горица и Трст — — — — —	547
282. Решение за единствена стандардна класификација на занимањата — — — — —	549
283. Спогодба за основање Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на Југославија — — — — —	567
Назначувања и разрешувања — — — — —	568
Одликувања — — — — —	569
Меѓународни договори — — — — —	309